

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 110

19 мај 2021, среда

година LXXVII

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                   | Стр. |                                                                                                                                                                                                   | Стр. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1746. Закон за изменување на Законот за енергетска ефикасност (*).....                                                                                                            | 3    | 1757. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република ..... | 29   |
| 1747. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој .....                                                                                                      | 3    | 1758. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија .....                                                                       | 30   |
| 1748. Закон за изменување на Законот за вршење земјоделска дејност.....                                                                                                           | 4    | 1759. Одлука за престанок на мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво .....                                                                                      | 30   |
| 1749. Закон за изменување на Законот за пасиштата.....                                                                                                                            | 5    | 1760. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - Скопје.....                                             | 31   |
| 1750. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....                                                                                | 6    | 1761. Решение за именување в.д. директор на Фондот за иновации и технолошки развој.....                                                                                                           | 31   |
| 1751. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи на застапување во царинските постапки...                                                                   | 10   | 1762. Решение за разрешување и именување член на Советот за образование на возрасните .....                                                                                                       | 31   |
| 1752. Закон за изменување на Царинскиот закон .....                                                                                                                               | 14   | 1763. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....                                                                                   | 32   |
| 1753. Закон за изменување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост.....                                                    | 21   |                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1754. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење .....                                                                                                    | 22   |                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1755. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи ..                                                                                                         | 28   |                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1756. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „ALTEA“ во Босна и Херцеговина ..... | 29   |                                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                        | Стр. |                                                                                                                                                                                                       | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1764. <b>Решение</b> за разрешување и именување на член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија .....                                                                                                       | 32   | 1776. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта– Скопје.....            | 34   |
| 1765. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот испитен центар .....                                                                                                                                                           | 32   | 1777. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија.....            | 35   |
| 1766. <b>Решение</b> за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување .....                                                                                                                                                 | 32   | 1778. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта – Скопје .....                                                                              | 35   |
| 1767. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение .....                                                                        | 32   | 1779. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот .....                                                                             | 35   |
| 1768. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје..... | 33   | 1780. <b>Решение</b> за именување член на Одборот за контрола на материјално – финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија .....                           | 35   |
| 1769. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес .....                                             | 33   | 1781. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат .....                                                                                                      | 36   |
| 1770. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро – Берза – Скопје.....                                     | 33   | 1782. <b>Решение</b> за именување вршител на должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....                                                                                                 | 36   |
| 1771. <b>Решение</b> за разрешување член и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес .....                                                                                                         | 33   | 1783. <b>Правилник</b> за критериумите за склучување договори и начинот на плаќање на здравствени услуги за вршење на дијализен третман во специјалистичко-консултативната здравствена заштита .....  | 36   |
| 1772. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Северна Македонија.....                                                                                                | 34   | 1784. <b>Одлука</b> за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита .....                                                          | 38   |
| 1773. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.....                                                              | 34   | 1785. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита...                                                  | 38   |
| 1774. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија.....                                                                            | 34   | 1786. <b>Одлука</b> за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита .....                                      | 39   |
| 1775. <b>Решение</b> за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип .....                                                                                 | 34   | 1787. <b>Одлука</b> за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита - амбулантски..... | 39   |
|                                                                                                                                                                                                                                        |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                              | 1-72 |

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА

1746.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (\*)

Се прогласува Законот за изменување на Законот за енергетска ефикасност<sup>(\*)</sup>, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2415/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р Talat Xhaferi, с.р.

## ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА  
ЕФИКАСНОСТ (\*)

## Член 1

Во Законот за енергетска ефикасност (\*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20), во член 58 во ставот (1) зборовите: „важат до 31 мај 2021 година“ се заменуваат со зборовите: „важат до 30 септември 2022 година“.

Во ставот (4) зборовите: „важност до 31 мај 2021 година“ се заменуваат со зборовите: „важност до 30 септември 2022 година“.

Во ставот (5) зборовите: „до 30 април 2021 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 2022 година“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË EFIKASITETIT  
ENERGJETIK (\*)

## Neni 1

Në Ligjin e Efikasitet Energjetik (\*) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 32/20), në nenin 58 paragrafi (1), fjalët "vlejnë deri më 31 maj të vitit 2021" zëvendësohen me fjalët "vlejnë deri më 30 shtator të vitit 2022".

Në paragrafin (4), fjalët "vlefshmëri deri më 31 maj 2021" zëvendësohen me fjalët "vlefshmëri deri më 30 shtator të vitit 2022".

Në paragrafin (5), fjalët "deri më 30 prill të vitit 2021" zëvendësohen me fjalët "deri më 30 qershor të vitit 2022".

## Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

1747.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-  
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И  
РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2416/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р Talat Xhaferi, с.р.

## ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

## Член 1

Во Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19), во членот 1 став (1) по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година“.

Во ставот (2) по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2021 година“, а по зборовите: „Програмата за финансиска поддршка на рурален развој за 2020 година“ се додаваат зборовите: „и Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J

PËR PLOTËSIM TË LIGJIT TË BUJQËSISË DHE  
TË ZHVILLIMIT RURAL

## Neni 1

Në Ligjin për Plotësimin e Ligjit të Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 275/19) në nenin 1 paragrafi 1, pas fjalëve: "Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2020" shtohen fjalët: "dhe Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2021", ndërsa pas fjalëve: "Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2020" shtohen fjalët: "dhe Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2021".

Në paragrafin (2), pas fjalëve: "Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2020" shtohen fjalët: "dhe Programi për përkrahje financiare në bujqësi për vitin 2021".

2021", kurse pas fjalëve: "Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2020" shtohen fjalët: "dhe Programi për përkrahje financiare të zhvillimit rural për vitin 2021".

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

#### 1748.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за вршење земјоделска вредност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2417/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

#### З А К О Н

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

#### Член 1

Во Законот за вршење земјоделска дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 11/2002, 89/2008, 116/10, 53/11 и 39/16), во членот 9 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

#### Член 2

Членот 42-а се менува и гласи:

„За прекршоците предвидени во членовите 49 и 50 од овој закон инспекторот со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

Решението од ставот 1 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвувањето на записникот.

Инспекторот е должен да води евиденција за изречените опомени.

Формата и содржината на евиденцијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

#### Член 3

Член 42-б се менува и гласи:

„Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени во овој закон, инспекторот води постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно со Законот за прекршоците.

Инспекторот е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

#### Член 4

Во член 48 во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе се изрече за прекршок доколку.“

Во ставот 2 зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „15 до 500“.

#### Член 5

Во член 49 во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за средни трговци, од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за големи трговци ќе се изрече за прекршок доколку.“

#### Член 6

Во член 50 зборовите: „500 до 700“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250“.

#### Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за вршење земјоделска дејност.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

#### Л И Г Ј

#### ПËР NDRYSHIMIN E LIGJIT TË KRYERJES SË VEPRIMTARISË BUJQËSORE

#### Neni 1

Në Ligjin e Kryerjes së Veprimtarisë Bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 11/2002, 89/2008, 116/10, 53/11 dhe 39/16), në nenin 9, fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

#### Neni 2

Neni 42-a ndryshohet si më poshtë:

"Për kundërvajtjet e parapara në nenet 49 dhe 50 të këtij ligji inspektori me aktvendim shqipton vërejtje dhe cakton afat në të cilin subjekti i mbikëqyrjes inspektuese është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë, e përcaktuara me procesverbal.

Aktvendimi i paragrafit 1 të këtij neni, miratohet menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tetë ditësh nga dita e përpilimit të procesverbalit.

Inspektori është i detyruar të mbajë evidencë për vërejtjet e shqiptuara.

Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën dhe përmbajtjen e evidencës.”.

#### Neni 3

Neni 42-b ndryshohet si më poshtë:

“Para parashtrimit të kërkesës për procedurë kundërvajtëse për kundërvajtjet e parapara në këtë ligj, inspektori mban procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës kundërvajtëse në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjeve.

Inspektori është i detyruar të mbajë evidencë për urdhërpagesat kundërvajtëse dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.

Në evidencën e paragrafit 2 të këtij neni grumbullohen, përpunohen dhe rruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht titulli i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës kundërvajtëse e cila i jepet dhe rezultati i procedurës.

Të dhënat personale nga paragrafi 3 i këtij neni rruhen pesë vjet nga dita e hyrjes në evidencë.

Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës.”.

#### Neni 4

Në nenin 48 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshohet si më poshtë:

“Gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë denari për tregtarë mikro, prej 1.000 euro deri 2.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë të vegjël, prej 3.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë të mesëm, prej 6.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë të mëdhenj do të shqiptohet për kundërvajtje nëse.”.

Në paragrafin 2 fjalët: “500 deri 1.000” zëvendësohen me fjalët: “15 deri 500”.

#### Neni 5

Në nenin 49 në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshohet si më poshtë:

“Gjobë në shumë prej 500 euro deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë mikro, prej 1.000 euro deri 2.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë të vegjël, prej 3.000 euro deri 6.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë të mesëm, prej 6.000 euro deri 10.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarë të mëdhenj do të shqiptohet për kundërvajtje nëse.”.

#### Neni 6

Në nenin 50, fjalët: “500 deri 700” zëvendësohen me fjalët: “150 deri 250”.

#### Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të zbardhur të Ligjit të Kryerjes së Veprimtarisë Bujqësore.

#### Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

#### 1749.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пасиштата, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2418/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

#### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

##### Член 1

Во Законот за пасиштата („Службен весник на Република Македонија” број 3/98, 101/2000, 89/2008, 105/2009, 42/10, 116/10, 164/13, 193/15 и 215/15), во член 5 во ставот 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Во ставот 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

##### Член 2

Во член 7-а во ставот 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот 3 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

Во ставот 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

##### Член 3

Во членот 7-б во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

##### Член 4

Во членот 7-г во ставот 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот 2 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.

##### Член 5

Членот 14-а се менува и гласи:

„За прекршоците предвидени во членовите 15 и 16 од овој закон инспекторот со решение изрекува опомена и определува рок во кој субјектот врз кој се врши инспекциски надзор е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците, утврдени со записник.

Решението од ставот 1 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на изготвување на записникот.

Инспекторот е должен да води евиденција за изречените опомени.

Формата и содржината на евиденцијата за изречените опомени од ставот 3 на овој член, ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.”.

## Член 6

Членот 14-б се брише.

## Член 7

Во членот 15 во ставот 1 бројот „3.000“ се заменува со зборовите: „500 до 1.000“, а зборовите: „односно трговец поединец“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.“.

## Член 8

Во членот 16 зборовите: „300 до 450“ се заменуваат со зборовите: „50 до 250“.

## Член 9

Во членот 16-а ставот 10 се менува и гласи:

„Против одлуките на Прекршочниот орган, со кои се изрекува прекршочна санкција се води постапка согласно со Законот за прекршоците.“.

## Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за пасиштата.

## Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J

## PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË KULLOTAVE

## Neni 1

Нë Лигин е Куллотаве (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 3/98, 101/2000, 89/2008, 105/2009, 42/10, 116/10, 164/13, 193/15 dhe 215/15) në nenin 5 paragrafi 1, fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Нë paragrafin 4, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

## Neni 2

Нë nenin 7-a paragrafi 1, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Нë paragrafin 3, fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Нë paragrafin 5, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

## Neni 3

Нë nenin 7-b paragrafi 3, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

## Neni 4

Нë nenin 7-ç paragrafi 1, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Нë paragrafin 3, fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## Neni 5

Neni 14-a ndryshohet si më poshtë:

“Për kundërvajtje të parapara sipas neneve 15 dhe 16 të këtij ligji, inspektori, me aktvendim shqipton vërejtje dhe cakton afat në të cilin subjektii mbi të cilin bëhet mbikëqyrja është i detyruar t'i mënjanojë parregullsitë dhe mangësitë e përcaktuara me procesverbal.

Aktvendimi i paragrafit 1 të këtij neni miratohet menjëherë, ndërkaq më së voni në afat prej tetë ditëve nga përgatitja e procesverbalit.

Inspektori është i detyruar të mbajë evidencë për vërejtjet e shqiptuara.

Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave e përcakton formën dhe përmbajtjen e evidencës për vërejtjet e shqiptuara të paragrafit 3 të këtij neni.”.

## Neni 6

Neni 14-b fshihet.

## Neni 7

Në nenin 15 paragrafi 1, numri “3.000” zëvendësohet me fjalët: “500 deri 1.000”, ndërkaq fjalët: “përkatësisht tregtar individ” fshihen.

Paragrafi 2 ndryshohet si më poshtë:

“Gjobjë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet përgjegjësit në personin juridik për kundërvajtjet e paragrafit 1 të këtij neni.”.

## Neni 8

Në nenin 16, fjalët: “300 deri 450” ndryshohen me fjalët: “50 deri 250”.

## Neni 9

Në nenin 16-a, paragrafi 10 ndryshohet si më poshtë:

“Kundër vendimeve të Organit të kundërvajtjeve, me të cilat shqiptohet sanksioni kundërvajtës, mbahet procedurë në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjeve.”.

## Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të zbardhur të Ligjit të Kulлотаве.

## Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## 1750.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 maj 2021 година.

Бр. 08-2419/1  
18 maj 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р Talat Xhaferi, с.р.

## ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Во Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), во насловот на законот и во член 1, член 2 став (3), член 3 став (1), член 7 став (1) точки 5), 6) и 11), член 10 став (2), член 12 ставови (2) и (3), член 13 став (4), член 15 став (1) точка 3), член 16 ставови (2) и (3), член 19 став (1) точка 2), член 22 став (1), член 23 и член 24 став (1) точки 7) и 8), зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

### Член 2

Во член 25 во ставовите (2), (3) и (4) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Советот на Народната банка ги пропишува условите и начинот за снабдување со книжни и ковани пари.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

### Член 3

По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-а, кој гласи:

„Надзор

### Член 26-а

(1) Народната банка врши надзор над условите и начинот на снабдувањето со книжни и ковани пари од членот 25 став (5) од овој закон.

(2) Советот на Народната банка ги пропишува условите и начинот на вршење на надзорот од ставот (1) на овој член.“

### Член 4

Во член 28, член 29 став (1), член 30 став (1), член 33 став (1) точка 3) и член 34 ставови (2) и (4), зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

### Член 5

Членот 39 се менува и гласи:

„(1) Народната банка воспоставува и води Кредитен регистар во електронска форма во кој се внесуваат податоци и информации поврзани со кредитната изложеност и нивото на кредитен ризик на банките и штедилниците основани во Република Северна Македонија кон правните и физичките лица.

(2) Банките и штедилниците се должни до Народната банка да ги доставуваат податоците и информациите од ставот (1) на овој член.

(3) Видот, начинот и роковите за доставување на податоците и информациите од ставот (1) на овој член, начинот и коригирање на неточни или нецелосни податоци, како и начинот и условите за користењето на овие податоци од страна на банките и штедилниците и за пристапот на физичките лица до личните податоци од ставот (1) на овој член ги пропишува Советот на Народната банка.

(4) Народната банка во Кредитниот регистар ги обработува следниве категории лични податоци: име и презиме, матичен број (ЕМБГ), код на резидент/нерезидент, општина на живеење, број на кредитна партија и други податоци за кредитната изложеност на физичките лица.

(5) Податоците и информациите собрани за потребите на Кредитниот регистар се користат со цел подобрување на квалитетот на кредитите, за потребите на супервизијата, за следење на ризиците за финансиската стабилност и за потребите на статистиката на Народната банка.

(6) Личните податоци содржани во Кредитниот регистар се обработуваат и чуваат во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

(7) Личните податоци содржани во Кредитниот регистар се чуваат триесет години од денот на нивниот прием во Народната банка.“

### Член 6

Во насловот на глава VII., насловот пред член 40 и член 40 ставови (1), (2) и (3), член 41 ставови (1), (2), (3), (4) и (5), член 42, насловот на член 43 и ставови (1), (3), (4), (5) и (6), член 44 став (1), член 45 ставови (1) и (2), член 47 став (1) точка 17), член 49 ставови (2), (3) и (4), член 50 ставови (1), (3) и (4), член 50-а став (1), член 52, член 53 став (2), член 54 став (1), член 58 став (4), член 61 ставови (2), (3) и (4), член 62 ставови (1) и (2), член 65 ставови (4) и (5), член 66 став (1), член 67, член 69 став (1), член 73 став (1) точки 2) и 3), став (2) точки 2) и 3), насловот на глава XII., член 85 ставови (2) и (3), член 88, насловот на глава XIII., член 93 став (1) точка 3), член 94 став (1) точка 6), член 97, член 102, насловот на член 104 и ставови (1), (2) и (4) и член 110, зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

### Член 7

Членот 115 се менува и гласи:

„За прекршоците предвидени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

### Член 8

Членот 116 се брише.

### Член 9

Во член 117 во ставот (1) зборовите: „20.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „8.000 до 10.000 евра“.

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за банка, филијала на странска банка и штедилница“ се заменуваат со зборовите: „500 евра во денарска противвредност“.

### Член 10

По членот 117 се додаваат два нови члена 117-а и 117-б, кои гласат:

„Член 117-а

(1) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.600 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец, глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец и глоба во износ од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец кои не се придржуваат или постапуваат спротивно на условите и начинот за снабдување со книжни и ковани пари (член 25).

(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Член 117-б

(1) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.600 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на

мал трговец, глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец и глоба во износ од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец кои не се придржуваат или постапуваат спротивно на условите и начинот за замена на книжните и ковани пари што станале несоодветни за оптек (член 26).

(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”.

#### Член 11

Во член 118 во ставот (1) зборовите: „20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице односно трговец поединец кое без претходна писмена дозвола од Народната банка ќе изврши” се заменуваат со зборовите: „800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.600 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец, глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец и глоба во износ од 8.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец кои без претходна писмена дозвола од Народната банка ќе извршат”, а зборовите: „Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија”.

Во став (2) зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице, односно за трговец поединец” се заменуваат со зборовите: „100 до 500 евра во денарска противвредност” а зборовите: „и на одговорното лице во трговец поединец” се бришат.

#### Член 12

Членот 119 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот на физичко лице, односно трговец поединец кое без претходна писмена дозвола од Народната банка ќе изврши репродукција на книжни и ковани пари кои се законско средство за плаќање во Република Северна Македонија или ќе креира предмети кои по својот дизајн имитираат такви книжни и ковани пари (член 30).“.

#### Член 13

Членот 120 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за сторен прекршок на банка, филијала на странска банка и штедилница која е должна да доставува статистички податоци и информации доколку:

1) не ги достави или ненавремено ги достави до Народната банка статистичките податоци и информации согласно со членот 36 од овој закон и

2) не доставува или ненавремено доставува податоци и информации до Народната банка за водење на Кредитниот регистар (член 39).

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член на одговорното лице во банка, филијала на странска банка и штедилница.

(3) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро трговец, глоба во износ од 1.200 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на мал трговец, глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на среден трговец и глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на голем трговец за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од ставот (3) на овој член на одговорното лице во правното лице.

(5) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.“.

#### Член 14

Во член 121 зборовите: „500 до 750 евра” се заменуваат со зборовите: „250 евра”.

#### Член 15

Во член 122 во ставот (1) зборовите: „6.000 до 10.000 евра” се заменуваат со зборовите: „500 евра”.

#### Член 16

Во член 123 зборовите: „4.000 до 8.000 евра” се заменуваат со зборовите: „250 евра”.

#### Член 17

Во член 123-а зборовите: „односно трговец поединец” се бришат.

#### Член 18

Членот 124 се брише.

#### Член 19

Во член 127 ставови (1) и (2), член 128 ставови (1) и (2) и член 129 зборовите: „Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија”.

#### Член 20

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето на сила на овој закон.

#### Член 21

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18).

#### Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

#### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË BANKËS POPULLORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

#### Neni 1

Në Ligjin e Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 dhe 83/18), në titullin e ligjit dhe në nenin 1, nenin 2 paragrafi (3), nenin 3 paragrafi (1), nenin 7 paragrafi (1) pikat 5), 6) dhe 11), nenin 10 paragrafi (2), nenin 12 paragrafët (2) dhe (3), nenin 13 paragrafi (4), nenin 15 paragrafi (1) pika 3), nenin 16 paragrafët (2) dhe (3), nenin 19 paragrafët (1) pika 2), neni 22 paragrafi (1), nenin 23 dhe nenin 24 paragrafi (1) pika 7) dhe 8), fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

#### Neni 2

Në nenin 25 paragrafët (2), (3) dhe (4), fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si më poshtë:



“(5) Këshilli i Bankës Popullore i përcakton kushtet dhe mënyrën e furnizimit me kartëmonedha dhe monedha”. Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 3

Pas nenit 26 shtohet titull i ri dhe nen i ri 26-a si më poshtë:

“Mbikëqyrja

Neni 26-a

(1) Banka Popullore kryen mbikëqyrje mbi kushtet dhe mënyrën e furnizimit me kartëmonedha dhe monedha sipas nenit 25 paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Këshilli i Bankës Popullore i përcakton kushtet dhe mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes së paragrafit (1) të këtij neni.”

Neni 4

Në nenin 28, nenin 29 paragrafi (1), nenin 30 paragrafi (1) nenin 33 paragrafi (1) pika 3), dhe nenin 34 paragrafët (2) dhe (4), fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 5

Neni 39 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Banka Popullore vendos dhe menaxhon Regjistër kreditor në formë elektronike në formë në të cilën vendosen të dhënat dhe informatat lidhur me nënshtrimin kreditor dhe rrezikun e tyre kreditor të bankave dhe të kursimoreve të themeluara në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndaj personave juridikë dhe fizikë.

(2) Bankat dhe kursimoret janë të detyruara në Bankën Popullore të dorëzojnë të dhëna dhe informata nga paragrafi (1) i këtij neni.

(3) Këshilli i Bankës Popullore e përcakton llojin, mënyrën dhe afatet për dorëzimin e të dhënave dhe informatave të paragrafit (1) të këtij neni, mënyrën dhe korrigjimin e të dhënave të pasakta dhe të paplota, si dhe mënyrën dhe kushtet për shfrytëzimin e këtyre të dhënave nga ana e bankave dhe e kursimoreve dhe për qasjen e personave fizikë deri te të dhënat personale të paragrafit (1) të këtij neni.

(4) Banka Popullore në Regjistrin kreditor i përpunon këto kategori të të dhënave personale: emri dhe mbiemri, numri i amzës (NUAQ), kodi banues/jobanues, komuna e banimit, numri i partisë kreditore dhe të dhëna të tjera për nënshtrimin kreditor të personave fizikë.

(5) Të dhënat dhe informatat e grumbulluara për nevojat e Regjistrit kreditor përdoren me qëllim të përmirësimit të cilësisë së kredive, për nevojat e mbikëqyrjes, të përcjelljes së rreziqeve për stabilitet financiar dhe për nevojat e statistikës së Bankës Popullore.

(6) Të dhënat personale të shënuara në Regjistrin kreditor përpunohen dhe ruhen në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

(7) Të dhënat personale të shënuara në Regjistrin kreditor ruhen tridhjetë vjet nga pranimi i tyre në Bankën Popullore.”

Neni 6

Në titullin e kreut VII, në titullin para nenit 40 dhe në nenin 40 paragrafët (1), (2) dhe (3), nenin 41 paragrafët (1), (2), (3), (4) dhe (5), nenin 42, titullin e nenit 43 dhe paragrafët (1), (3), (4), (5) dhe (6), nenin 44 paragrafi (1), nenin 45 paragrafët (1) dhe (2) nenin 47 paragrafi (1) pika 17), nenin 49 paragrafët (2), (3) dhe (4), nenin 58 paragrafët (2), (3) dhe (4), neni 50-a paragrafi (1), neni 52, neni 53 paragrafi (2), neni 54 paragrafi (1), nenin 58 paragrafi (4), nenin 61 paragrafët (2), (3) dhe (4), nenin 62 paragrafët (1) dhe (2), nenin 65 paragrafët (4) dhe (5), nenin 66 paragrafi (1), nenin 67, nenin 69 paragrafi (1),

nenin 73 paragrafi (1) pika 2) dhe (3), paragrafët (2) dhe (3), titullin e kreut XII., neni 85 paragrafët (2) dhe (3), neni 88, titulli i kreut XII., neni 93 paragrafi (1) pika 3), neni 94 paragrafi (1) pika 6), nenin 97, nenin 102, titullin e nenit 104 dhe paragrafët (1), (2) dhe (4) dhe nenin 110, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 7

Neni 115 ndryshohet si më poshtë:

“Për kundërvajtjet që parashihen me këtë ligj procedurë kundërvajtëse dhe sanksion kundërvajtës shqipton gjykata kompetente.”.

Neni 8

Neni 116 fshihet.

Neni 9

Në nenin 117 paragrafi (1), fjalët: “20.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “8.000 deri 10.000 euro”.

Në paragrafin 2) fjalët: “30% nga gjoba e përcaktuar për bankën, filialin e bankës së huaj dhe kursimoren” zëvendësohen me fjalët: “500 euro në kundërvlerë denari”.

Neni 10

Pas nenit 117 shtohen dy nene të reja 117-a dhe 117-b si më poshtë:

“Neni 117-a

(1) Gjorbë në shumë prej 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikro tregtarit, gjorbë në shumë prej 1.600 euro deri 2.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të vogël, gjorbë në shumë prej 5.000 deri 6.000 në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të mesëm dhe gjorbë në shumë prej 8.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të madh të cilët nuk i përmbahen ose veprojnë në kundërshtim me kushtet dhe mënyrën e furnizimit me kartëmonedha dhe monedha (neni 25).

(2) Gjorbë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni edhe përgjegjësit në personin juridik.

Neni 117-b

(1) Gjorbë në shumë prej 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikro tregtarit, Gjorbë në shumë prej 1.600 euro deri 2.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të vogël, Gjorbë në shumë prej 5.000 deri 6.000 në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të mesëm dhe Gjorbë në shumë prej 8.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të madh të cilët nuk i përmbahen ose veprojnë në kundërshtim me kushtet dhe mënyrën e furnizimit me kartëmonedha dhe monedha (neni 26).

(2) Gjorbë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni edhe përgjegjësit në personin juridik.”

Neni 11

Në nenin 118 paragrafi (1), fjalët: “20.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik përkatësisht tregtarit individual i cili pa leje përkatëse nga Banka Popullore do të kryejë” zëvendësohen me fjalët: “800 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohen për kundërvajtje mikro tregtarit, gjorbë në shumë prej 1.600 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohen për kundërvajtje tregtarët të vogël, gjorbë në shumë prej 5.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohen për kundërvajtje tregtarit të mesëm dhe gjorbë në shumë prej 8.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të madh të cilët pa leje paraprake me shkrim nga Banka Popullore do

тë kryejnë” ndërkaq fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Në paragrafin (2) fjalët: “30% nga gjoba e përcaktuar në personin juridik, përkatësisht për tregtar individual” zëvendësohen me fjalët: “100 deri 500 euro në kundërvlerë denari” ndërkaq “edhe përgjegjësit në tregtar individual” shlyhen.

#### Neni 12

Neni 119 ndryshohet si më poshtë:

Gjobjë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik përkatësisht tregtari individual që pa leje paraprake me shkrim nga Banka Popullore do të kryejë reproduksion të kartëmonedhave dhe monedhave që janë mjet ligjor për pagesë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose do të krijojë sende që sipas dizajnit të tyre imitojnë kartëmonedha të tilla dhe monedha (neni 30).

#### Neni 13

Neni 120 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobjë në shumë prej 4.000 deri 5.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje të kryer bankës, filialit të bankës së huaj dhe kursimores e cila është e detyruar të dorëzojë të dhëna të statistikës dhe informatat, nëse:

1) nuk i dorëzon ose nuk i dorëzon në kohë në Bankën Popullore të dhënat e statistikës dhe informatat në pajtim me nenin 36 të këtij ligji dhe

2) nuk dorëzon ose nuk i dorëzon në kohë të dhënat dhe informatat në Bankën Popullore informatat për udhëheqjen e Regjistrir kreditor (neni 39).

(2) Gjobjë në shumë prej 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni përgjegjësit në bankë, filial të bankës së huaj dhe kursimore.

(3) Gjobjë në shumë prej 800 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje mikro tregtarit, gjobjë në shumë prej 1.200 euro deri 1.500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të vogël, gjobjë në shumë prej 2.500 deri 3.000 në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të mesëm dhe gjobjë në shumë prej 4.000 deri 5.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje tregtarit të madh për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni.

(4) Gjobjë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të paragrafit (3) të këtij neni edhe për përgjegjësin në personin juridik.

(5) Gjobjë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë do t'i shqiptohet tregtarit individual për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni.

#### Neni 14

Në nenin 121, fjalët: “500 deri 750” zëvendësohen me fjalët: “250 euro”.

#### Neni 15

Në nenin 122 paragrafi (1), fjalët: “6.000 deri 10.000 euro” zëvendësohen me fjalët: “500 euro”.

#### Neni 16

Në nenin 123, fjalët: “4.000 deri 8.000” zëvendësohen me fjalët: “250 euro”.

#### Neni 17

Në nenin 123-a, fjalët: “përkatësisht tregtar individual” fshihen.

#### Neni 18

Neni 124 fshihen.

#### Neni 19

Në nenin 127 paragrafët (1) dhe (2), nenin 128 paragrafët (1) dhe (2) dhe nenin 129, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

#### Neni 20

Aktet nënligjore të përcaktuar me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditëve nga hyrja në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 21

Kundërvajtjet e filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të kryhen sipas Ligjit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 dhe 83/18).

#### Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

#### 1751.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

#### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи на застапување во царинските постапки, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2420/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

#### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ**

#### Член 1

Во Законот за вршење на работи на застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ број 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), членот 38 се менува и гласи:

„За водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција за сторен прекршок од овој закон надлежност има суд, освен за прекршокот од членот 45 за кој надлежен е прекршочниот орган утврден со Законот за Царинската управа.“.

#### Член 2

Членот 39 се менува и гласи:

„(1) Признанието на сторителот за извршен прекршок од овој закон е еден од доказите за водење на постапка пред прекршочниот орган или надлежниот суд.“

(2) Спротивното докажување на материјални докази пред прекршочните органи, надлежните судови или другите државни органи, а по однос на службените акти на царинскиот орган, е на товар на самиот сторител на прекршокот.“.

## Член 3

Членот 40 се менува и гласи:

„(1) По откривање на прекршок од овој закон, царинскиот службеник или членот на Комисијата од членот 32 став (3) од овој закон е должен да состави записник во кој ги забележува битните елементи пропишани со закон.

(2) По составување на записникот од ставот (1) на овој член, за прекршоците од овој закон се поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд согласно со закон, освен за прекршокот од членот 45 од овој закон за кој на сторителот на прекршок му се издава прекршочен платен налог и тоа се забележува во записникот за констатиран прекршок.

(3) Формата и содржината на прекршочниот платен налог се пропишани со акт на министерот за финансии согласно со Законот за Царинската управа.“.

## Член 4

Членот 41 се менува и гласи:

„(1) Прекршочна постапка по прекршок од овој закон не може да се поведе ако поминале повеќе од четири години од денот кога е сторен прекршокот.

(2) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност започнува да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.

(3) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(4) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори потежок прекршок.

(5) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(6) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што е определено во ставот (1) на овој член.“.

## Член 5

Членот 42 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец, односно глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, глоба во износ од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, ако без одобрение врши работи на застапување во царински постапки (член 3 став (1)).

(2) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице.

(3) При повторување на прекршокот од ставот (1) на овој член, судот на сторителот правно лице му изрекува прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три месеци до две години, а на одговорното лице во правното лице му изрекува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење најдолго до една година.“.

## Член 6

Членот 43 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец, односно глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, глоба во износ од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице

среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, ако:

а) вршењето на работи на застапување во царински постапки го довери на лице кое не е лиценциран застапник (член 3 став (2)) или

б) во утврдениот рок не ја извести Царинската управа за секоја промена која се однесува на исполнување на условите од членот 6 од овој закон кои се релевантни за издавање или одземање на одобрението за вршење на работи на застапување или лиценцата за вршење на застапување.

(2) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице.

(3) При повторување на прекршокот од ставот (1) на овој член, судот на сторителот правно лице му изрекува прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од три месеци до две години, а на одговорното лице во правното лице му изрекува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење најдолго до една година.“.

## Член 7

Членот 44 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице кое без лиценца издадена од Царинската управа врши работи на застапување во царински постапки (член 7 став (1)).

(2) При повторување на прекршокот од ставот (1) на овој член, судот на сторителот му изрекува прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење најдолго до една година.“.

## Член 8

Во членот 45 по ставот 1 се додаваат три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) По утврдување на прекршок од ставот (1) на овој член царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врати прекршочен платен налог.

(3) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати изречената глобата согласно со ставот (1) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(4) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (3) на овој член, царинскиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган од членот 38 од овој закон.“.

## Член 9

Членот 46 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец или мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, кое технички го спроведува испитот од членот 14 став (2) од овој закон, ако:

а) испитот не го снима и не го емитува во живо на веб страницата на Царинската управа или не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на Царинската управа согласно со членот 14 став (8) од овој закон или

б) не го блокира радио фреквенцискиот опсег во просторијата за полагање на испитот согласно со членот 14 став (11) од овој закон или

в) не го прекине испитот согласно со членот 19 ставови (5) и (6) и членот 26 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече и на одговорното лице во правното лице.

(3) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), а глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во АЕК, ако постапи спротивно на членот 14 ставови (12) до (14) од овој закон.“

#### Член 10

Членот 47 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице од членот 14 став (2) од овој закон и на член на Комисија од членот 30 од овој закон, ако погрешно утврди дека кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит.

(2) Глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на член на Комисијата од членот 30 од овој закон, ако:

а) постапува спротивно на членот 17 ставови (2) и (4) од овој закон;

б) пред почетокот на полагањето на стручниот испит не го утврди идентитетот на кандидатот со увид во лична карта, согласно со членот 19 став (1) од овој закон;

в) му дозволи на кандидатот на стручниот испит да постапува спротивно на член 19 ставови (2) и (4) од овој закон;

г) во текот на стручниот испит се задржува подолго од 5 секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот;

д) постапува спротивно на членот 32 став (1) од овој закон.“

#### Член 11

Член 47-а се брише.

#### Член 12

Член 48 се брише.

#### Член 13

Започнатите постапки пред прекршочниот орган од членот 38 од овој закон до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

#### Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

### Л И Г Ј

#### ПËР НДРЪШИМИН ДНЕ ПЛОТËСИМИН Е ЛИГИТ ТË КРЪЕРЪСË ПУНËВЕ ТË ПËРФАQËСИМИТ НË ПРОЦЕДУРА ДОГАНОРЕ

#### Нени 1

Нë Лигин пëр Ндрыхимин дхе Плотëсимин е Лигит тë Крърерсë Пунëве тë Пëрфаqëсит нë Процедурa Доганоре (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 80/14, 154/15, 192/15 дхе 23/16), нени 38 ндрыхошет си мë посhtë:

“Гжykата ка компетенцë пëр уdhëхeqjen е процедурës пëр kundërvajtje дхе shqiptimin е sanksionit kundërvajtës

për kundërvajtjen e kryer sipas këtij ligji, përveç për kundërvajtjen e nenit 45 për të cilën kompetent është organi kompetent i përcaktuar me Ligjin e Drejtorisë së Doganave.”.

#### Нени 2

Нени 39 ндрыхошет си мë посhtë:

“(1) Pranimi i kryerësit për kundërvajtjen e kryer të këtij ligji është një nga dëshmitë për udhëheqjen e procedurës në organin për kundërvajtje ose gjykatën kompetente.

(2) Të dëshmuarit e kundërt të dëshmime materiale në organin për kundërvajtje, gjykatat kompetente ose organe të tjera shtetërore, ndërkaq në lidhje me aktet zyrtare të organit doganor, është në barrë të vet kryerësit të kundërvajtjes.”.

#### Нени 3

Нени 40 ндрыхошет си мë посhtë:

“(1) Me zbulimin e kundërvajtjes së këtij ligji, nëpunësi doganor ose anëtar i komisionit të nenit 32 paragrafi (3) të këtij ligji është i detyruar të përpilojë procesverbal në të cilin shënohen elementet kryesore të përcaktuara me ligj.

(2) Në përpilimin e procesverbalit sipas paragrafit (1) të këtij neni, për kundërvajtje të këtij ligji, në organin kompetent parashtrohet kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, në pajtim me ligjin, përveç për kundërvajtjen e nenit 45 të këtij ligji për të cilën kryerësit të kundërvajtjes i lëshohet urdhërpagesë për kundërvajtje dhe kjo shënohet në procesverbalin për kundërvajtjen e konstatuar.

(3) Forma dhe përmbajtja e urdhërpagesë për kundërvajtje janë të përcaktuara me akt të ministrit të Financave në pajtim me Ligjin e Drejtorisë së Doganave.”.

#### Нени 4

Нени 41 ндрыхошет си мë посhtë:

“(1) Nuk mund të ngrihet procedurë për kundërvajtje për kundërvajtje të këtij ligji, nëse kanë kaluar më shumë se katër vjet nga dita kur është kryer kundërvajtja.

(2) Nëse bëhet fjalë për kundërvajtje të vazhduar ose të përsëritur afati i parashkrimit fillon nga dita e veprës së fundit të kundërvajtjes.

(3) Parashkrimi nuk rrjedh në kohën për të cilën sipas ligjit ndjekja nuk mund të fillojë ose të vazhdojë.

(4) Parashkrimi ndërpritet me çdo veprim procesor që ndërmerret për shkak ndjekjes së kryerësit të kundërvajtjes, si dhe kur kryerësi në kohën deri sa rrjedh afati i parashkrimit ka kryer kundërvajtje më të rëndë.

(5) Me çdo ndërprerje parashkrimi fillon përsëri të rrjedhë.

(6) Parashkrimi i ndjekjes për kundërvajtje ndodh në çdo rast kur do të kalojë dy herë aq kohë sa është caktuar në paragrafin (1) të këtij neni.”.

#### Нени 5

Нени 42 ндрыхошет си мë посhtë:

“(1) Gjобë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar, përkatësisht gjобë në shumë prej 500 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i vogël, gjобë në shumë prej 1.000 deri 6.000 në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjобë në shumë prej 2.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, nëse pa miratim kryen punë të përfaqësimit në procedurat doganore (neni 3 paragrafi 1).

(2) Gjоба në shumë prej 200 deri 500 euro në kundërvlerë me denarë, për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i shqiptohet edhe përgjegjësit në personin juridik.

(3) Gjatë përsëritjes së kundërvajtjes nga paragrafi (1) i këtij neni, gjykata kryerësit person juridik i shqipton sanksion për kundërvajtje ndalim të përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre muajve deri dy vjet, ndërkaq përgjegjësit në personin juridik i shqipton sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e profesionit, të veprimtarisë ose të detyrës në kohëzgjatje prej më së shumti deri një vit.”.

## Neni 6

Neni 43 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik miro tregtar, përkatësisht gjobë në shumë prej 500 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i vogël, gjobë në shumë prej 1.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobë në shumë prej 2.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, nëse:

a) kryerjen e punëve në përfaqësim të procedurave doganore ia beson personit që nuk është përfaqësues i licencuar (neni 3 paragrafi 2), ose

b) në afatin e përcaktuar nuk e njofton Drejtorinë Doganore për çdo ndryshim që ka të bëjë me plotësimin e kushteve nga neni 6 i këtij ligji që janë relevante për lëshimin ose heqjen e miratimit për kryerjen e punëve të përfaqësimit ose licencën për kryerjen e përfaqësimit.

(2) Gjobë në shumë prej 200 deri 500 euro në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet edhe përgjegjësit në personin juridik.

(3) Gjatë përsëritjes së kundërvajtjes së paragrafit (1) të këtij neni, gjykata kryerësit person juridik i shqipton sanksion për kundërvajtje ndalim të përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre muajve deri dy vjet, ndërkaq përgjegjësit në personin juridik i shqipton sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje më së gjati deri një vit.”.

## Neni 7

Neni 44 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobë në shumë prej 200 deri 500 euro në kundërvlerë denari, do t'i shqiptohet personit fizik që është pa licencë të lëshuar nga Drejtoria e Doganave, kryen punë të përfaqësimit në procedura doganore (neni 7 paragrafi 1).

2) Gjatë përsëritjes të kundërvajtjes së paragrafit (1) të këtij neni, gjykata kryerësit i shqipton sanksion ndalim të përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej më së shumti deri një vit.”.

## Neni 8

Në nenin 45, pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4) si më poshtë:

“(2) Pas përcaktimit të kundërvajtjes së paragrafit (1) të këtij neni nëpunësi doganor kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë urdhërpagesë për kundërvajtje.

(3) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje kryerësi është i detyruar ta paguajë gjobën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni në afat prej tetë ditësh nga pranimi i urdhërpagesës për kundërvajtje në llogari të theksuar në urdhëresë, me ç'rast do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë për të cilën mësohet në këshillën juridike.

(4) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afatin sipas paragrafit (3) të këtij neni, nëpunësi doganor parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje të organi kompetent për kundërvajtje nga neni 38 i këtij ligji.”.

## Neni 9

Neni 46 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik miro tregtar, përkatësisht gjobë në shumë prej 1.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i vogël, gjobë në shumë prej 2.000 deri 10.000 në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobë në shumë prej 2.000 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, nëse:

a) provimin nuk e incizon dhe nuk e emiton drejtpërdrejtë në uebfaqen e Drejtorisë së Doganave ose nuk e vendos incizimin nga tërë provimi në uebfaqen e Drejtorisë së Doganave në pajtim me nenin 14 paragrafin (8) të këtij ligji; ose

b) nuk e bllokton përfshirjen e radio frekuencës në hapësirat e dhënies së provimit në pajtim me nenin 14 paragrafi (11) të këtij ligji, ose

c) nuk e ndërpret provimin në pajtim me nenin 19 paragrafët (5) dhe (6) dhe nenin 26 të këtij ligji.

2) Gjobë në shumë prej 200 deri 500 euro në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet edhe përgjegjësit në personin juridik.

3) Gjobë në shumë prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari, do t'i shqiptohet Agjencisë së Komunikimeve Elektronike (AKE), ndërkaq gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet përgjegjësit në AKE, nëse vepron në kundërshtim me nenin 41 paragrafët (12) deri (14) të këtij ligji.”.

## Neni 10

Neni 47 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet përgjegjësit të nenit 14 paragrafi (2) të këtij ligji dhe anëtarit të komisionit të nenit 30 të këtij ligji, nëse gabimisht përcakton se kandidati i plotësion kushtet për dhënien e provimit profesional.

(2) Gjobë në shumë prej 250 deri 700 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet anëtarit të komisionit të nenit 30 i këtij ligji, nëse:

a) vepron në kundërshtim me nenin 17 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji;

b) para fillimit të dhënies së provimit profesional nuk e përcakton identitetin e kandidatit me këqyrje në letër njoftim, në pajtim me nenin 19 paragrafin (1) të këtij ligji;

v) i lejon kandidatit në provimin profesional të veprojë në kundërshtim të nenit 19 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji;

g) gjatë provimit profesional qëndron më shumë se 5 sekonda në afërsi të drejtpërdrejtë me kandidatin që e jep provimin;

d) vepron në kundërshtim me nenin 32 paragrafin (1) të këtij ligji.”.

## Neni 11

Neni 47-a fshihet.

## Neni 12

Neni 48 fshihet.

## Neni 13

Procedurat e filluara para organit kompetent të nenit 38 të këtij ligji deri ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të mbarojnë sipas dispozitave të Ligjit të Kundërvajtjeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).

## Neni 14

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

1752.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за изменување на Царинскиот закон,  
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2421/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

#### Член 1

Во Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), членот 258-а се менува и гласи:

„За водење на прекршочната постапка и изрекување на прекршочна санкција и посебна прекршочна мерка за сторен царински прекршок според овој закон надлежност има суд односно царинскиот прекршочен орган утврден со Законот за Царинската управа, а согласно со Законот за прекршоците.“.

#### Член 2

Членот 259 се менува и гласи:

„Царинскиот орган е должен на сторителот на царински прекршок да му предложи постапка на порамнување со издавање на прекршочен платен налог, кога тоа е пропишано со овој закон.“.

#### Член 3

Членот 259-а се менува и гласи:

„(1) По откривање на царински прекршок царинскиот службеник е должен да состави записник во кој ги забележува важните елементи пропишани со закон. Записникот го потпишува царинскиот службеник и сторителот.

(2) Царинскиот службеник веднаш по составување на записникот од ставот (1) на овој член, за прекршоците утврдени во членот 264 од овој закон на сторителот на прекршок ќе му издаде прекршочен платен налог и тоа ќе го забележи во записникот за констатиран прекршок.

(3) Сторителот којшто со заминување заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата изречена со прекршочниот платен налог е должен веднаш да ја плати глобата.

(4) Царинскиот службеник надлежен за покренување на прекршочна постапка може привремено да ги одземе патната исправа или личната карта за странец и возачката исправа, додека не биде доставен доказ дека глобата е платена, но најдолго осум дена од денот на одземањето.

(5) Доколку сторителот не се согласи да му биде издаден или одбие да го потпише записникот и/или прекршочниот платен налог или за сторениот прекршок со овој за-

кон не е пропишано издавање на прекршочен платен налог, истото ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок, а царинскиот орган поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд односно до прекршочниот орган од членот 258-а од овој закон, согласно со Законот за прекршоците.“.

#### Член 4

Членот 260 се менува и гласи:

„(1) Признанието на сторителот за извршен царински прекршок е еден од доказите за водење на постапка пред надлежниот суд, односно прекршочниот орган од членот 258-а од овој закон.

(2) Спротивното докажување на материјални докази пред прекршочните органи, надлежните судови или другите државни органи, а по однос на службените акти на царинскиот орган, е на товар на самиот сторител на прекршокот.“.

#### Член 5

Членот 261 се менува и гласи:

„(1) Стоката која е предмет на царински прекршок, за време на водење на постапката пред надлежниот суд, односно прекршочниот орган од членот 258-а од овој закон, се наоѓа под царински надзор.

(2) Ако прекршочната постапка е запрена или прекината и стоката не се одзема, таа се враќа согласно со членот 86 од овој закон, заради спроведување на царински дозволено постапување или употреба на стока.“.

#### Член 6

Членот 262 се менува и гласи:

„(1) Прекршочна постапка по царински прекршок утврден со овој закон не може да се поведе ако поминале повеќе од четири години од денот кога е сторен прекршокот.

(2) Ако се работи за продолжен или повторен прекршок рокот на застареност започнува да тече од денот на последното дејствие на прекршокот.

(3) Застарувањето не тече за времето за кое според законот гонење не може да започне или да продолжи.

(4) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот, како и кога сторителот во времето додека тече рокот на застареноста стори потезок прекршок.

(5) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(6) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што е определено во ставот (1) на овој член.“.

#### Член 7

Членот 263 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 евра во денарска противвредност, ако:

1) внесе или изнесе или се обиде да внесе или изнесе стока во и од царинското подрачје надвор од царинските гранични премини или тоа го стори во време кога царинскиот граничен премин не е отворен (членови 46 и 192);

2) внесе или изнесе или се обиде да внесе или изнесе преку царинскиот граничен премин скриена стока (членови 46 и 192);

3) ја отстрани или се обиде да ја отстрани стоката од под царински надзор избегнувајќи ја царинската контрола (членови 47, 191 став (5) и 192);

4) без одложување не ја пренесе стоката до царинскиот орган на граничниот премин или до друго место определено од царинскиот орган или стоката ја пренесе спротивно од патот и упатствата определени од царинскиот орган (членови 48 и 192);

5) стоката не ја стави на увид на царинскиот орган (членови 50, 106, 126 став (3), 175 став (4), 181 став (2), 187 став (3) и 192);

6) со царинска декларација не ја опфати цела стока која би требало да се стави во царинска постапка (членови 69 и 80 став (2));

7) избегнувајќи ја царинската контрола внесе или изнесе или се обиде да внесе или изнесе во и од царинското подрачје или стави или се обиде да стави во царинска постапка моторно возило на кое се втиснати други ознаки на шасијата и/или моторот различни од фабричните или кое е специјално конструирано, адаптирано, изменето или прилагодено на кој било начин со цел за криење на стока или на кое се ставени фалсификувани регистарски ознаки или регистарски ознаки кои потекнуваат од друго возило или приложи фалсификувана сообраќајна книшка за возилото (членови 47, 69, 71 и 72);

8) постапува како стоката да била пуштена во слободен промет иако не биле спроведени пропишаните формалности за пуштање на стоката во слободен промет и за плаќање на сите давачки пропишани со овој или други закони или не биле исполнети мерките на трговската политика и сите други прописи во врска со увозот на стоката (член 91);

9) без одобрение од царинскиот орган врши истовар или претовар на стоката ставена на увид, или одобрениот истовар или претовар го врши во места кои за тоа не се одредени или одобрени или без одобрение од царинскиот орган ја преместува стоката од местото на кое претходно била ставена или над стоката врши дејствија со кои се менува нејзиниот изглед или техничките својства (членови 47, 56, 57 и 62);

10) ставеното царинско обележје го отстрани од стоката или од транспортното средство без одобрение од царинскиот орган, освен ако поради непредвидливи околности или виша сила отстранувањето или уништувањето на обележјето е неопходно да се обезбеди заштита на стоката или транспортното средство (член 82 став (2));

11) во увозната царинска декларација не ги наведе сите податоци за стоката кога тие податоци се одлучувачки за правилното распоредување во номенклатурата на Царинската тарифа и тоа предизвикува или може да предизвика плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1));

12) во увозната царинска декларација наведе тарифна ознака во спротивност со податоците за видот на стоката во рубрика 31 од ЕЦД и тоа предизвикува или може да предизвика плаќање увозни давачки, други давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1));

13) на царинскиот орган му поднесе увозна царинска декларација во која неправилно се наведени видот, квалитетот, вредноста или потеклото на стоката кое предизвикува или би можело да предизвика плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци во помал износ (член 72 став (1));

14) на царинскиот орган во врска со извозната царинска постапка му поднесе извозна царинска декларација во која е наведена поголема количина или поголема вредност или друго потекло на стоката (член 72 став (1));

15) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на увозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени неистинити

податоци ако тоа предизвикува или би можело да предизвика увозни давачки, други давачки и даноци да не се платат или да се платат во помал износ или неосновано би се признала каква било царинска погодност, корист или право кое не му припаѓа (член 72 став (2));

16) на царинскиот орган, директно или индиректно, во врска со спроведување на извозна царинска постапка му поднесе документи во кои се наведени неистинити податоци доколку тоа предизвикува или би можело да предизвика неосновано признавање на каква било царинска погодност, корист или право кои не му припаѓаат (член 72 став (2));

17) не поднесе дополнителна царинска декларација и не ги плати пропишаните увозни давачки, други давачки и даноци (член 88 став (2));

18) го извести царинскиот орган дека одредена стока го напушта царинското подрачје, а притоа ја нема таа стока со себе или во транспортното средство (член 192);

19) спротивно на прописите ја отуѓи стоката, ја даде на користење на друг, ја позајми или поинаку ја употреби за други цели, а не за оние за кои била ослободена од плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци, односно таквата стока ја даде во залог, ја изнајми или ја даде како осигурување за други обврски пред да бидат платени увозните давачки, други давачки и даноци од кои стоката била ослободена (член 200);

20) со неистинитото прикажување на работите или со доведување во заблуда на царинскиот орган на друг начин, постигне или се обиде да постигне автономни мерки за намалување или укинување на увозни давачки, други давачки и даноци или повластен тарифен третман или не подложување на наплата на увозни давачки, други давачки и даноци или ослободување од плаќање на увозни давачки, други давачки и даноци или нивно плаќање во помал износ или враќање или простување или кое било друго олеснување (членови 14, 19, 20, 21, 26, 68, 69, 72, 82, 99, 100, 109, 118, 122, 136, 138, 154, 155, од 163 до 166, од 185 до 203, 236 и од 250 до 254).

(2) Глоба во износ од 15 до 150 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е до 250 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е до 500 евра во денарска противвредност.

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, односно глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(4) Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност.

(5) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец или мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 1.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на

правно лице голем трговец, а глоба во износ од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице и глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, кога износот на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци е над 1.000 евра во денарска противвредност или кога вредноста на стоката е над 4.000 евра во денарска противвредност.

(6) За прекршоците од ставовите (1) до (5) на овој член кои се сторени од користољубие, на сторителот на прекршок може да му се изрече глоба во сразмер со висината на избегнатите увозни давачки, други давачки и даноци, но најмногу до десеткратен износ од износот на максимално пропишаната глоба за сторениот прекршок.

(7) Царинскиот орган за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган од членот 258-а од овој закон, а за прекршокот од ставот (5) барањето го поднесува до надлежниот суд.“.

#### Член 8

Членот 263-а се брише.

#### Член 9

Членот 264 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога вредноста на стоката е до 1.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е помал од 30 дена, ако:

1) не ги достави или приложи документите или не ги даде информациите кои му се потребни на царинскиот орган, односно не даде друга потребна помош за извршување на царинската постапка (членови 14, 72 став (2), 78 и 186);

2) не ги чува документите во пропишаните рокови (член 17);

3) не поднесе влезна или излезна збирна декларација или поднесе влезна или излезна збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (членови 46-а и 192-а);

4) не поднесе збирна декларација во согласност со членот 53 од овој закон или поднесе збирна декларација по истекот на пропишаниот рок (член 53);

5) без одложување не го извести царинскиот орган во случај на непосредна опасност која наметнала потреба од неодложен истовар или претовар на стоката или на барање на царинскиот орган не ја истовари и не ја распакува стоката заради проверка на стоката и транспортните средства со кои таа се превезува (член 56);

6) не ги спроведува формалностите за одредување на едно од царински дозволените постапувања или употреби на стока или тие формалности не се спроведени во пропишаниот рок (членови 58 и 59);

7) привремено ја чува стоката на места и под услови спротивно на одобрените од царинскиот орган (член 61);

8) на царинскиот орган му стави на увид транспортно средство заради ставање на царинско обележје, иако транспортното средство за тоа не е правилно опремено, односно конструирано или царинските обележја ставени на транспортното средство, односно на стоката со одветно не ги заштити од уништување, повредување или оштетување (член 82 став (2));

9) пред пуштање на стоката од царинскиот орган почне да ја употребува или користи стоката (членови 83 став (1) и 84);

10) не ја стави стоката на увид кај одредишната царинска испостава во пропишаниот рок или стоката ја стави на увид во променета состојба или не ги почитува другите мерки коишто царинскиот орган ги презел за обезбедување на истоветноста на стоката (член 109);

11) дополнителна царинска декларација не ја поднесе во определениот рок или постапува спротивно или не ги исполнува своите обврски во согласност со даденото одобрение за поедноставена постапка (член 88);

12) не ги исполнува своите обврски во согласност со даденото одобрение за царинска постапка со економски ефект (членови 100 став (1), 129 став (1) и 145);

13) не го извести царинскиот орган за дејствијата кои настапиле по давање на одобрението за царинската постапка со економски ефект и се значајни за содржината или важноста на одобрението (член 100 став (2));

14) не ги исполнува обврските и условите како држател на царински склад (членови 113, 122 и 123);

15) не ги исполнува обврските и условите како корисник на царински склад (член 114);

16) не води евиденција за стоката која е ставена во постапка на царинско складирање на начин одобрен од царинскиот орган или не ја води навремено (членови 117 и 119);

17) во царинскиот склад спроведува дејствија од членовите 118 став (1) и 121 од овој закон спротивно на одобрението на царинскиот орган или без одобрение на царинскиот орган (членови 118 став (1) и 121);

18) не ги исполнува обврските или се однесува спротивно на одобрението за слободната царинска про-  
давница (член 127);

19) не ја спроведува постапката на преработка под царинска контрола во согласност со одобрението на царинскиот орган (член 147);

20) употребува стока во постапката на извоз за облагородување во спротивност со овој закон (член 158 став (1));

21) не извезе, односно повторно не извезе добиени производи во определениот рок во рамките на постапката на увоз заради облагородување или во рамките на определениот рок не бара одобрување на друго царински дозволено постапување или употреба на стока (член 132 став (1));

22) не ја извезе привремено увезената стока во определениот рок или во тој рок не бара одобрување за одредување на друго царински дозволено постапување или употреба на стока (член 153 и 170);

23) во случај на претходен увоз привремено не ја извезе стоката во определениот рок (член 167);

24) на царинскиот орган не му достави копија од транспортниот документ кој ја придружува стоката или стоката не ја стори достапна за царинска проверка (член 178 став (4));

25) царинскиот орган претходно не го извести за спроведување на индустриска, комерцијална или услужна дејност во слободна зона или слободен склад или ја врши наспроти забраната или ограничувањето од страна на царинскиот орган (член 183 став (1));

26) не води евиденција за стоката при вршење на дејноста на складирање, обработка, преработка, продажба или набавка на стока во слободна зона или слободен склад или не ја води евиденцијата во пропишаната форма (член 186);

27) претходно не го извести царинскиот орган за повторен извоз или за уништување на стоката (член 191 став (3));

28) увозните и извозните давачки и други давачки и даноци за кои е известен не ги плати во пропишаниот рок (член 236).

(2) Глоба во износ од 15 до 50 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на



физичко лице, кога вредноста на стоката е до 1.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е помал од 30 дена.

(3) Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, односно глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, кога вредноста на стоката е од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е од 30 до 60 дена.

(4) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, кога вредноста на стоката е од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е од 30 до 60 дена.

(5) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на правно лице микро трговец, а глоба во износ од 500 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 1.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, кога вредноста на стоката е над 5.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е поголем од 60 дена.

(6) Глоба во износ од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или од 250 до 500 евра во денарска противвредност на физичко лице, кога вредноста на стоката е над 5.000 евра во денарска противвредност или кога пропуштениот рок за извршување на обврската е поголем од 60 дена.

(7) По утврдување на прекршоците од ставовите (1) до (6) на овој член царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врачи прекршочен платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок.

(8) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати изречената глобата согласно со ставот (7) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(9) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (8) на овој член, царинскиот орган за прекршоците од ставовите (1) до (4) на овој член поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган од членот 258-а од овој закон, а за прекршокот од ставовите (5) и (6) барањето го поднесува до надлежниот суд.“.

#### Член 10

Во член 265 зборовите: „или на трговец поединец“, зборовите: „или во трговец поединец“, како и зборовите: „263-а“ се бришат.

#### Член 11

Во член 266-а зборовите: „за правно лице и трговец поединец“ се бришат.

#### Член 12

Во член 267 ставот (1) се менува и гласи:

„Стоката која е предмет на прекршок од членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20)

и членот 265 во врска со членот 263 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) и 20) на овој закон, се одзема.“.

#### Член 13

Во членот 268 по зборот „пречки“ се става точка, а зборовите: „освен во случај на постоење на апсолутна застареност“ се бришат.“.

#### Член 14

Започнатите постапки пред прекршочниот орган од членот 258-а од овој закон до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

#### Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

### L I G J I

### PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT E DOGANAVE

#### Neni 1

Në Ligjin e Doganave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 39/2005, 4/2008, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 dhe 144/18), neni 258-a ndryshon si vijon:

“Për mbajtjen e procedurës së kundërvajtjes dhe shqiptimin e sanksionit të kundërvajtjes dhe masës së veçantë të kundërvajtjes për kundërvajtje doganore të kryer sipas këtij ligji kompetencë ka gjykata, përkatësisht organi i kundërvajtjes doganore në pajtim me Ligjin e Drejtorisë së Doganave, ndërsa në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes”.

#### Neni 2

Neni 259 ndryshon si vijon:

“Organi i doganave është i obliguar që kryerësit të kundërvajtjes doganore t’i propozojë procedurë për barazim me lëshimin e urdhërpagesës për kundërvajtje kur kjo është përcaktuar me këtë ligj”.

#### Neni 3

Neni 259-a ndryshohet si vijon:

“(1) Pas zbulimit të kundërvajtjes doganore nëpunësi doganor është i obliguar të përpilojë procesverbal në të cilin do të shënojë elementët e rëndësishëm të përcaktuar me ligj. Procesverbalin e nënshkruajnë nëpunësi doganor dhe kryerësi.

(2) Nëpunësi doganor menjëherë pas përpilimit të procesverbalit të paragrafit (1) të këtij neni, për kundërvajtjet e përcaktuara me nenin 264 të këtij ligji, kryerësit të kundërvajtjes do t’i lëshojë urdhërpagesë për kundërvajtje dhe këtë do ta shënojë në procesverbalin për konstatimin e kundërvajtjes.

(3) Kryerësi i cili me largimin për shkak të qëndrimit jashtë vendit do të mund të shmangë pagesën e gjobës së shqiptuar me urdhërpagesë, është i obliguar menjëherë të paguajë gjobën.

(4) Nëpunësi doganor, kompetent për inicimin e procedurës për kundërvajtje, përkohësisht mund të heqë dokumentet për udhëtim ose letërnjoftimin për personin e huaj dhe patentë shoferin, derisa nuk dorëzohet dëshmi se gjoba është paguar, por më së gjati tetë ditë nga dita e heqjes.

(5) Nëse kryerësi nuk pajtohet t’i lëshohet ose refuzon të nënshkruajë procesverbalin dhe/ose urdhërpagesën ose për kryerjen e kundërvajtjes me këtë ligj nuk është përcaktuar lëshimi i urdhëresës për pagesë, të njëjtën do ta

shënojë në procesverbalin për konstatimin e kundërvajtjes, ndërsa organi doganor paraqet kërkesë për iniciimin e procedurës për kundërvajtje të gjykata kompetente, respektivisht organi për kundërvajtje i nenit 258-a të këtij ligji, në pajtim me Ligjin e Kundërvajtjes”.

## Neni 4

Neni 260 ndryshon si vijon:

“(1) Pranimi i kryerësit për kundërvajtjen doganore të kryer për mbajtjen e procedurës në gjykatën kompetente, respektivisht organin për kundërvajtje nga neni 258-a të këtij ligji.

(2) Dëshmimi në kundërshtim me dëshmitë materiale para organit për kundërvajtje, gjykatave kompetente ose organeve të tjera shtetërore, ndërsa në lidhje me aktet zyrtare të organit doganor, është në ngarkim të kryerësit të kundërvajtjes”.

## Neni 5

Neni 261 ndryshon si vijon:

“(1) Malli i cili është lëndë e kundërvajtjes doganore, gjatë mbajtjes së procedurës doganore në gjykatën kompetente, respektivisht organin për kundërvajtje të nenit 258-a të këtij ligji, gjendet nën mbikëqyrjen doganore.

(2) Nëse procedura për kundërvajtje është ndaluar ose ndërprerë dhe malli nuk është konfiskuar, ai kthehet në pajtim me nenin 86 të këtij ligji për shkak të realizimit të veprimit të lejuar doganor ose përdorimit të mallit”.

## Neni 6

Neni 262 ndryshon si vijon:

“(1) Procedura e kundërvajtjes pas kundërvajtjes doganore të përcaktuar me këtë ligj nuk mundet të ngrihet nëse ka kaluar më shumë se katër vjet nga dita kur është kryer kundërvajtja.

(2) Nëse bëhet fjalë për kundërvajtje të vazhduar ose të përsëritur, afati i parashkrimit fillon nga dita e veprimit të fundit të kundërvajtjes.

(3) Parashkrimi nuk rrjedh për kohën për të cilën sipas ligjit ndjekja nuk mund të fillojë ose të vazhdojë.

(4) Parashkrimi ndërpritet me çdo veprim procesual të ndërmarrë për ndjekjen e kryerësit të kundërvajtjes, si dhe kur kryerësi kryen në kohën derisa rrjedh afati i parashkrimit kryen kundërvajtje më të rëndë.

(5) Pas çdo ndërprerje parashkrimi vazhdon të rrjedhë.

(6) Parashkrimi i ndjekjes kundërvajtëse ndodh në çdo rast kur do të kalojë dy herë aq kohë sa është përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni”.

## Neni 7

Neni 263 ndryshon si vijon:

“(1) Gjobjë në shumë prej 50 deri në 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, ndërsa gjobjë në shumë prej 250 deri në 700 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh kur shumata e detyrimeve të pa paguara të importit, detyrimeve dhe taksave të tjera është deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë ose kur vlera e mallrave të akcizës është deri në 500 euro në kundërvlerë në denarë, nëse:

1) fut ose nxjerr, ose përpiqet të futë ose nxjerrë mall në dhe nga zona doganore jashtë nga kalimet kufitare doganore ose këtë e bën në kohë kur kalimi kufitar doganor nuk është i hapur (nenet 46 dhe 192);

2) fut ose nxjerr, ose përpiqet të futë ose të nxjerrë nëpërmjet kalimit kufitar doganor mall të fshehur (nenet 46 dhe 192);

3) e heq ose përpiqet ta heqë mallin nga mbikëqyrja doganore duke shmangur kontrollin doganor (nenet 47, 191 paragrafi (5) dhe (192));

4) pa prolongim nuk e bartë mallin te organi doganor në kalimin kufitar ose deri në vend tjetër të përcaktuar nga organi doganor ose mallin e bartë në kundërshtim me rrugën dhe udhëzimet e organit doganor (nenet 48 dhe 192);

5) mallin nuk e vendos në kontroll të organit doganor (nenet 50, 106, 126 paragrafi (3), 175 paragrafi (4), 181 paragrafi (2), 187 paragrafi (3) dhe (192);

6) me deklaracion doganor nuk e përfshin të gjithë mallin i cili duhet të vendoset në procedurë doganore (nenet 69 dhe 80 paragrafi (2));

7) duke shmangur kontrollin doganor fut ose nxjerr ose përpiqet të fusë ose nxjerrë në dhe nga procedura doganore mjet motorik në të cilin është shtypur shenja tjetër e shasisë dhe/ose motor i ndryshëm nga fabrikimet ose i cili është konstruktuar në mënyrë speciale, i përshtatur, ndryshuar ose adaptuar në cilëndo mënyrë, me qëllim për krijimin e mallit ose në të cilin janë vendosur targa të falsifikuara ose shenja regjistrimi të cilat janë të automjetit tjetër, ose të paraqesë librezë të falsifikuar për komunikacion për automjetin (nenet 47, 69, 71 dhe 72);

8) vepron sikur malli është lëshuar në qarkullim të lirë edhe pse nuk janë realizuar formalitetet e përcaktuara për lëshimin e mallit në qarkullim të lirë dhe për pagesën e të gjitha detyrimeve të përcaktuara me këtë ose me ligje të tjera ose nuk janë plotësuar masat për politikë tregtare dhe të gjitha dispozitat në lidhje me importin e mallit (neni 91);

9) pa leje të organit doganor kryer shkarkimin ose ngarkimin e mallit të vënë në kontroll, ose shkarkimin ose ngarkimin e kryen në vende të cilat nuk janë përcaktuar ose lejuar për këtë, ose pa lejen e organit doganor e zhvendos mallin nga vendi në të cilin është vendosur paraprakisht ose mbi mallin kryen veprime me të cilat ndryshohet pamja e tij ose cilësitet teknike (nenet 47, 56, 57 dhe 62);

10) shenjen e vendosur doganore e largon nga malli ose nga mjeti për transport pa lejen e organit doganor, përveç nëse për shkak të rrethanave të paparashikuara ose fuqisë madhore ose shkatërrimit të shenjes duhet të sigurohet mbrojtja e mallit ose mjetit për transport (neni 82 paragrafi (2));

11) në deklarata doganore për import nuk i shënon të gjitha të dhënat për mallin kur ato të dhëna janë vendimmarrëse për shpërndarjen e rregullt në nomenklaturën e Tarifës Doganore dhe kjo shkakton ose mund të shkaktojë pagesën e detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime në shumë më të vogël (neni 72 paragrafi (1));

12) në deklaracionin doganor për import shënon shenjë tarifore në kundërshtim me të dhënat për llojin e mallit në rubrikën 31 të DVD-së dhe kjo shkakton ose mund të shkaktojë pagesën e detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime në shumë më të vogël (neni 72 paragrafi (1));

13) organit doganor i paraqet deklaracion doganor për import në të cilin në mënyrë të rregullt shënohet lloji, cilësia, vlera ose origjina e mallit i cili shkakton ose mund të shkaktojë pagesën e detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime në shumë më të vogël (neni 72 paragrafi (1));

14) organit doganor në lidhje me procedurën doganore për eksport i paraqet deklarata doganore për eksport në të cilin është paraqitur sasi më e madhe ose vlerë më e lartë ose origjinë tjetër e mallit (neni 72 paragrafi (1));

15) organit doganor, në mënyrë direkte ose indirekte, në lidhje me realizimin e procedurës doganore për import i paraqet dokumente në të cilat janë shënuar të dhëna të pavërteta nëse kjo shkakton ose mund të shkaktojë detyrime plotësuese, detyrime të tjera dhe tatimet të mos paguhet ose të paguhet një shumë më e vogël ose pa bazë do të pranohej ndonjë lehtësim doganor, dobi ose e drejtë e cila nuk i takon (neni 72 paragrafi (2));

16) organit doganor, në mënyrë direkte ose indirekte, në lidhje me realizimin e procedurës doganore për eksport i paraqet dokumente në të cilat janë shënuar të dhëna të pavërteta nëse kjo shkakton ose mund të shkaktojë pranimin e pa bazuar të çfarëdo lehtësime doganor, dobi ose e drejtë e cila nuk i takon (neni 72 paragrafi (2));

17) nuk paraqet deklaracion doganor plotësues dhe nuk i paguan detyrimet e përcaktuara për import, detyrime të tjera dhe tatime (neni 88, paragrafi (2));

18) e njofton organin doganor se malli i caktuar është larguar nga zona doganore, ndërsa me këtë rast nuk e ka këtë mall me vete ose në mjetin për transport (neni 192);

19) në kundërshtim me dispozitat e tjetëron mallin, ia jep për shfrytëzim dikujt tjetër, e huazon ose e përdor në mënyrë tjetër për qëllime të tjera, dhe jo për atë për të cilën është liruar nga pagesa e detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime, respektivisht mallin e këtillë e jep peng, e huazon ose e jep si sigurim për detyrime të tjera para se të paguhen detyrimet për import, detyrime të tjera dhe tatime nga të cilat malli është liruar (neni 200);

20) me paraqitjen e rrejtshme të punëve ose me vënien në huti të organit doganor në mënyrë tjetër, arrin ose përpiket të arrijë masa autonome për zvogëlimin ose anulimin e detyrimeve për import, detyrime të tjera ose tatime ose trajtim të favorizuar tarifor ose mosnënshtrimin në arkëtimin e detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime ose lirim nga pagesa e detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime ose pagesën e tyre në shumë më të vogël ose kthimin ose falje ose çfarëdo lehtësimi tjetër (nenet 14, 19, 20, 21, 26, 68, 69, 72, 82, 99, 100, 109, 118, 122, 136, 138, 154, 155, nga 163 deri 166, nga 185 deri 203, 236 dhe nga 250 deri 254).

(2) Gjorbë në shumë prej 15 deri në 150 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit përgjegjës të personi juridik ose personit fizik, kur shuma e shmangies së detyrimeve për import, detyrime të tjera dhe tatime është deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë ose kur vlera e mallit është deri në 500 euro në kundërvlerë në denarë.

(3) Gjorbë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen e paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, përkatësisht gjorbë në shumë prej 700 deri në 1.000 euro në kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh, kur shuma e detyrimeve të papaguara për import ose tatimeve është deri nga 250 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur vlera e mallit është prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë në denarë.

(4) Gjorbë në shumë prej 150 deri në 500 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik ose të personit fizik, kur shuma e akcizës së papaguar ose të shmangur është prej 250 deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur vlera e mallit është prej 500 deri 4.000 euro në kundërvlerë në denarë.

(5) Gjorbë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personi juridik mikro tregtar ose tregtar i vogël, përkatësisht gjorbë në shumë prej 1.000 deri në 12.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm në shumë prej 1.000 deri në 20.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, ndërsa gjorbë në shumë prej 250 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit përgjegjës dhe gjorbë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit fizik, kur shuma e detyrimeve të shmangura për import, detyrimeve të tjera dhe tatimeve është mbi 1.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur vlera e mallit është mbi 4.000 euro në kundërvlerë në denarë.

(6) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1) dhe (5) të këtij neni, të cilat janë kryer për përfitim, kryerësit të kundërvajtjes mund të shqiptohet gjorbë në mënyrë reciproke me lartësinë e detyrimeve të shmangura për import, detyrime të tjera dhe tatime, por më së shumti deri

në shumë dhjetëfish nga shuma e gjorbës maksimale të përcaktuar për kundërvajtjen e kryer.

(7) Organi doganor për kundërvajtjet nga paragrafët (1) deri në (4) të këtij neni, paraqesin kërkesë për inicimin e procedurës për kundërvajtje të organi kompetent për kundërvajtje nga neni 258-a të këtij ligji, ndërsa për kundërvajtjen nga paragrafi (5) kërkesën e paraqesin në gjykatën kompetente.”.

Neni 8

Neni 263-a fshihet.

Neni 9

Neni 264 ndryshon si vijon:

“(1) Gjorbë në shumë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, ndërsa gjorbë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh kur vlera e mallit është deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur afati i pa respektuar për realizim të detyrimit është më i vogël se 30 ditë nëse:

1) nuk i parashtrohet dhe dorëzon dokumentet ose nuk i jep informacionet të cilat i nevojiten organit doganor, respektivisht nuk jep ndihmë tjetër të nevojshme për realizimin e procedurës doganore (nenet 14, 72 paragrafi (2), 78 dhe 186);

2) nuk i ruan dokumentet në afatet e përcaktuara (neni 17);

3) nuk paraqet deklaracion përmbledhës për hyrje ose dalje ose paraqet deklaratë përmbledhëse për hyrje ose dalje pas skadimit të afatit të përcaktuar (nenet 46-a dhe 192-a);

4) nuk parashtrohet deklaracion përmbledhës në pajtim me nenin 53 të këtij ligji ose paraqet deklaracion përmbledhës pas skadimit të afatit të përcaktuar (neni 53);

5) pa prolongim nuk e njofton organin doganor në rast të rrezikut të drejtpërdrejtë që ka imponuar nevojën për shkarkim të pa prolonguar ose ngarkim të mallit ose me kërkesë të organit doganor nuk e shkarkon dhe nuk e nxjerr nga paketimi mallin për shkak të kontrollit të mallit dhe mjetet për transport me të cilat është transportuar i njëjti (neni 56);

6) nuk i zbaton formalitetet për përcaktimin e njërës prej veprimeve të lejuara doganore ose përdor për mall ose ato formalitete nuk zbatohen në afatin e përcaktuar (nenet 58 dhe 59);

7) përkohësisht e ruan mallin në vende dhe në kushte në kundërshtim me të aprovuarat nga organi doganor (neni 61);

8) organit doganor i vë në kontroll mjet transporti për shkak të vendosjes së shenjës doganore edhe pse mjeti transportues për këtë nuk është pajisur, përkatësisht konstruktuar në mënyrë përkatëse ose shenjat doganore të vendosura në mjetin për transport, përkatësisht në mallin në mënyrë përkatëse nuk i mbron nga shkatërrimi, lëndimi ose dëmtimi (neni 82 paragrafi (2));

9) para lëshimit të mallit nga organi doganor fillon ta përdorë ose ta shfrytëzojë mallin (neni 83 paragrafi (1) dhe 84);

10) nuk e vendos mallin në kontroll të magazina doganore e caktuar në afatin e përcaktuar ose mallin e vënë në kontroll në gjendje të ndryshuar ose nuk i respekton masat të tjera të cilat organi doganor i ka ndërmarrë për sigurimin e ngjashmërisë së mallit (neni 109);

11) deklaratën doganore plotësuese nuk e parashtrohet në afatin e përcaktuar ose vepron në kundërshtim ose nuk i plotëson detyrimet e veta në pajtim me lejen e dhënë për procedurë të thjeshtësuar (neni 88);

12) nuk i plotëson të gjitha detyrimet në pajtim me lejen e dhënë për procedurë doganore me efekt ekonomik (nenet 100 paragrafi (1), 129 paragrafi (1) dhe 145);

13) nuk e njofton organin doganor për veprimet të cilat janë shkaktuar pas dhënies së lejes për procedurë doganore me efekt ekonomik dhe janë të rëndësishme për përmbajtjen ose vlefshmërinë e lejes (neni 100 paragrafi (2));

14) nuk i plotëson obligimet dhe kushtet si mbajtës i magazinës doganore (nenet 113, 122 dhe 123);

15) nuk i plotëson obligimet dhe kushtet si shfrytëzues i magazinës doganore (neni 114);

16) nuk mban evidencë për mallin që është vënë në procedurë të magazinimit doganor ose pa lejen e organit doganor nga organi doganor ose nuk e mban në kohë (nenet 117 dhe 119);

17) në magazinën doganore realizon veprime nga nenet 118 paragrafi (1) dhe 121 të këtij ligji në kundërshtim me lejen e organit doganor ose pa lejen e organit doganor (nenet 118 paragrafi (1) dhe 121);

18) nuk i plotëson obligimet ose vepron në kundërshtim me lejen për shitoren e lirë doganore (neni 127);

19) nuk e realizon procedurën për përpunim nën kontroll doganor në pajtim me lejen e organit doganor (neni 147);

20) përdor mall në procedurën për eksport për fisnikërim në kundërshtim me këtë ligj (neni 158 paragrafi (1));

21) nuk eksporton, përkatësisht përsëri nuk eksporton produkte të fituara në afatin e përcaktuar në kuadër të procedurës për import për shkak të fisnikërimit ose në kuadër të afatit të përcaktuar nuk kërkon leje për procedim tjetër doganor ose përdorim të mallit (neni 132 paragrafi (1));

22) nuk e eksporton mallin e importuar përkohësisht në afatin e përcaktuar ose në atë afat nuk kërkon leje për përcaktimin e veprimit tjetër doganor të lejuar ose përdorim të mallit (neni 153 dhe 170);

23) në rast të eksportit të mëparshëm përkohësisht nuk e eksporton mallin në afatin e përcaktuar (neni 167);

24) organit doganor nuk i paraqet kopje të dokumentit për transport i cili e shoqëron mallin ose mallin nuk e bën të qasshëm për kontroll doganor (neni 178 paragrafi (4));

25) organin doganor paraprakisht nuk e njofton për kryerjen e veprimtarisë industriale, komerciale ose shërbyese në zonë të lirë ose magazinë të lirë ose e kryen në kundërshtim me ndalimin ose kufizimin nga organi doganor (neni 183 paragrafi (1));

26) nuk mban evidencë për mallin gjatë ushtrimit të veprimtarisë së magazinimit, përpunimi, shitjes ose prokurimit të mallit në zonë të lirë ose në magazinë të lirë ose nuk e mban evidencën në formën e përcaktuar (neni 186);

27) paraprakisht nuk e njofton organin doganor për eksport të përsëritur ose për shkatërrimin e mallit (neni 191 paragrafi (3));

28) detyrimet për import dhe eksport dhe detyrimet të tjera dhe tatimet për të cilat është njoftuar nuk i paguan në afatin e përcaktuar (neni 236).

(2) Gjohë në shumë prej 15 deri në 50 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi juridik ose personi fizik, kur vlera e mallit është deri në 1.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur afati i lëshuar për kryerjen e obligimit është më i vogël se 30 ditë.

(3) Gjohë në shumë prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, do t'i shqiptohet personi juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, ndërsa gjohë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe tregtar i madh, kur vlera e mallit është prej 1.000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur afati i parespektuar për realizim të detyrimit është nga 30 deri në 60 ditë.

(4) Gjohë në shumë prej 50 deri në 250 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik ose personit fizik, kur vlera e mallit është prej 1.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur afati i parespektuar për realizimin e detyrimit është prej 30 deri në 60 ditë.

(5) Gjohë në shumë prej 500 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar, ndërsa gjohë në shumë prej 500 deri në 4.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i vogël, përkatësisht gjohë në shumë prej 1.000 deri në 12.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar të mesëm dhe gjohë në shumë prej 1.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, kur vlera e mallit është mbi 5.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur afati i parespektuar për realizimin e detyrimit është më i madh se 60 ditë.

(6) Gjohë në shumë prej 250 deri në 1.000 euro në kundërvlerë të denarit, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit përgjegjës te personi juridik ose prej 250 deri në 500 euro në kundërvlerë të denarit personit fizik, kur vlera e mallit është mbi 5.000 euro në kundërvlerë në denarë ose kur afati i parespektuar për realizimin e detyrimit është më i madh se 60 ditë.

(7) Pas përcaktimit të kundërvajtjet nga paragrafët (1) deri në (6) të këtij neni nëpunësi doganor, kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë urdhërpagesë për kundërvajtje me gjohë në shumë minimale të përcaktuar për kryerësin e kundërvajtjes.

(8) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi është i obliguar të paguajë gjohën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (7) të këtij neni në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën. Me ç'rast do ta paguajë gjysmën e gjohës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në këshillën juridike.

(9) Nëse kryerësi nuk e paguan gjohën në afatin nga paragrafi (8) të këtij neni, organi doganor për kundërvajtjet nga paragrafët (1) deri në (4) të këtij neni, paraqet kërkesë për iniciimin e procedurës për kundërvajtje te organi kompetent për kundërvajtje nga neni 258-a të këtij ligji, ndërsa për kundërvajtjen nga paragrafi (5) kërkesën e paraqet në gjykatën kompetente.”.

#### Neni 10

Në nenin 265 fjalët: “ose tregtarit individ”, fjalët “ose në tregtarin individ”, si dhe fjalët “263-a”, shlyhen.

#### Neni 11

Në nenin 266-a, fjalët: “për personin juridik tregtar dhe individual”, shlyhen.

#### Neni 12

Në nenin 267, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:  
“Malli i cili është lëndë e kundërvajtjes nga neni 263, paragrafi (1), pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) dhe 20) dhe neni 265 në lidhje me nenin 263, paragrafi (1) pikat 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 19) dhe 20) të këtij ligji, konfiskohet.”

#### Neni 13

Në nenin 268 pas fjalës “pengesa” vendoset pikë, ndërsa fjalët: “përveç në rast se ekziston parashkrim absolut”, shlyhen”.

#### Neni 14

Procedurat e filluara në organin kompetent për kundërvajtje nga neni 258-a a të këtij ligji, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në bazë të dispozitave të Ligjit të Kundërvajtjes (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 124/15).

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në  
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

1753.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2422/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Во Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 88/15, 154/15, 192/15 и 23/16), членот 37 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 50 до 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, а глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и голем трговец, како и глоба во износ од 15 до 100 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорно лице во правното лице или на физичко лице, ако веднаш не ја извести надлежната организациона единица за настанатата ситуација од членот 17 од овој закон.“.

Член 2

Членот 38 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, односно глоба во износ од 1.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 2.500 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, ако постапува спротивно на членот 24 од овој закон, така што добиените податоци од царинскиот орган во смисла на член 19 став (7) и (9), член 20 став (9), член 22 или член 29 став (8) од овој закон, ги употреби надвор од постапка и целите за утврдување на повреда на право од интелектуална сопственост.

(2) Глоба во износ од 250 до 1.000 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице и глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на физичко лице.“.

Член 3

Членот 39 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец или мал трговец, односно глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец или голем трговец, ако повторно внесе или изнесе или се обиде да внесе и изнесе во и од царинското подрачје на Република Северна Македонија стока која повредува право на интелектуална сопственост или фалсификувана стока или таквата стока ја стави или се обиде да ја стави во царинска постапка или ја внесе или се обиде да ја внесе или изнесе во и од слободна зона или слободен склад.

(2) Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице и глоба во износ од 25 до 100 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на физичко лице.

(3) По утврдување на прекршокот од ставовите (1) и (2) на овој член царинскиот службеник на сторителот на прекршокот ќе му врати прекршочен платен налог со глоба во износ на минимално пропишаната за сторениот прекршок.

(4) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен да ја плати изречената глобата согласно со ставот (3) на овој член во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во налогот, при што ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(5) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член, царинскиот службеник за прекршокот од ставовите (1) и (2) на овој член поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот прекршочен орган од членот 40 од овој закон.“.

Член 4

Членот 40 се менува и гласи:

„Водењето на прекршочна постапка и изрекување на прекршочна санкција за прекршоците од членовите 37, 39 и 41 од овој закон е во надлежност на прекршочниот орган определен во Законот за Царинската управа, а прекршокот од членот 38 од овој закон е во надлежност на суд согласно со закон.“.

Член 5

Членот 41 се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец и мал трговец, односно глоба во износ од 250 до 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице среден трговец и глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице голем трговец, ако како носител на право од членот 4 став (6) од овој закон или како подносител на барање од членот 4 став (8) од овој закон, во определениот рок не го извести царинскиот орган дали стоката повредува право на интелектуална сопственост или дали започнал постапка за утврдување на повредата пред надлежен суд (член 26 ставови (1) и (5), член 29 став (9)).

(2) Глоба во износ од 50 до 500 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на одговорно лице во правното лице и глоба во износ од 25 до 250 евра во денарска противвредност, за прекршок од ставот (1) на овој член, ќе се изрече на физичко лице.“.

Член 6

Членот 41-а се брише.

## Член 7

Започнатите постапки пред прекршочниот орган од членот 40 од овој закон до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат според одредбите на Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

## Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT TË MASAVE  
DOGANORE PËR ZBATIMIN E MBROJTJES SË TË  
DREJTAVE TË PRONËSISË INTELKTUALE**

## Neni 1

Në Ligjin e Masave Doganore për Zbatimin e Mbrojtjes së të Drejtave të Pronësisë Intelektuale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 88/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16) neni 37 ndryshon si më poshtë:

“Gjobjë në shumë prej 50 deri 200 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, ndërkaq gjobjë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm ose tregtar i madh, si dhe gjobjë në shumë prej 15 deri 100 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet përgjegjësit te personi juridik ose personit fizik, nëse menjëherë nuk e njofton njësinë organizative kompetente për situatën e krijuar sipas neni 17 të këtij ligji.”.

## Neni 2

Neni 38 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobjë në shumë prej 500 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, përkatësisht gjobjë në shumë prej 1.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobjë në shumë prej 2.500 deri 10.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, nëse vepron në kundërshtim me nenin 24 të këtij ligji, në mënyrë që të dhënat e fituara nga organet doganore në kuptimin e neni 19 paragrafi (7) dhe (9), neni 20 paragrafi (9) neni 22 ose neni 29 paragrafi (8) të këtij ligji, i përdor jashtë procedurës dhe qëllimeve për përcaktimin e shkeljes së të drejtës së pronës intelektuale.

(2) Gjobjë në shumë prej 250 deri 1.000 denarë në kundërvlerë denari, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet përgjegjësit te personi juridik dhe gjobjë në shumë prej 50 deri 500 euro në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit fizik.”.

## Neni 3

Neni 39 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobjë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar ose tregtar i vogël, përkatësisht gjobjë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm ose tregtar i madh, nëse përsëri fut ose nxjerr ose përpiket të futë ose të nxjerrë në dhe nga rajoni doganor i Republikës së Maqedonisë së Veriut mall i cili shkel të drejtën e pronës intelektuale ose mall të falsifikuar ose mallin e tillë e vë ose përpiket ta vërë në procedurë doganore ose e fut ose përpiket ta fusë ose nxjerrë në dhe nga zona e lirë ose magazina e lirë.

(2) Gjobjë në shumë prej 50 deri 250 denarë në kundërvlerë denari, për kundërvajtjen e paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet përgjegjësit te personi juridik

dhe gjobjë në shumë prej 25 deri 100 euro në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit fizik.

(3) Pas përcaktimit të kundërvajtjes nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni nëpunësi doganor, kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë urdhërpagesë për kundërvajtje me gjobjë në shumë minimale të përcaktuar për kryerësin e kundërvajtjes.

(4) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për kundërvajtje, kryerësi është i obliguar të paguajë gjobjën e shqiptuar në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni në afat prej tetë ditë nga dita e pranimit të urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në urdhërpagesën. Me ç'rast do të paguajë gjysmën e gjobjës së shqiptuar, për të cilën të drejtë këshillohet në këshillën juridike.

(5) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobjën në afatin nga paragrafi (4) të këtij neni, nëpunësi doganor për kundërvajtjen e paragrafëve (1) dhe (2) të këtij neni paraqet kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje te organi kompetent për kundërvajtje të neni 40 të këtij ligji.”.

## Neni 4

Neni 40 ndryshohet si më poshtë:

“Mbajtja e procedurës për kundërvajtje dhe shqiptimi i sanksionit për kundërvajtjet e neneve 37, 39 dhe 41 të këtij ligji janë në kompetencë të organit për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin e Drejtorisë së Doganave, ndërkaq kundërvajtja e neni 38 të këtij ligji është në kompetencë të gjykatës në pajtim me ligjin.”.

## Neni 5

Neni 41 ndryshohet si më poshtë:

“(1) Gjobjë në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik mikro tregtar dhe tregtar i vogël, përkatësisht gjobjë në shumë prej 250 deri 700 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i mesëm dhe gjobjë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar i madh, nëse si bartës i së drejtës nga neni 4 paragrafi (6) i këtij ligji ose si parashtrues i kërkesës së neni 4 paragrafi (8) të këtij ligji, në afatin e përcaktuar nuk e njofton organin doganor nëse malli e shkel të drejtën e pronësisë intelektuale ose nëse ka filluar procedurë për përcaktimin e shkeljes në gjykatën kompetente (neni 26 paragrafët 1 dhe 5, neni 29 paragrafi (9)).

(2) Gjobjë në shumë prej 50 deri 500 denarë në kundërvlerë denari, për kundërvajtjen e paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet përgjegjësit te personi juridik dhe gjobjë në shumë prej 25 deri 250 euro në kundërvlerë denari, për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni, do t'i shqiptohet personit fizik.”.

## Neni 6

Neni 41-a fshihet.

## Neni 7

Procedurat e filluara në organin kompetent për kundërvajtje të neni 40 të këtij ligji, deri ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në bazë të dispozitave të Ligjit të Kundërvajtjeve („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 124/15).

## Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## 1754.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2423/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
**Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

**Член 1**

Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), во член 1 став 1 точка 1, член 2 став 2 точки 1, 2, 4, 5, 6 и 7, став 17 точки 2 и 4 и ставови 24, 25, 26 и 27, член 4 ставови 2, 3 и 4, член 5, член 7 став 2, член 8 ставови 1, 2, 3, 4 и 5, член 9, член 11 став 2, член 12 ставови 1, 2, 3 и 4, член 13 став 1, член 14 ставови 2, 3 и 5, член 15 ставови 1, 3 и 4, член 16 ставови 1, 2 и 3, член 18 ставови 1 и 4, член 19 ставови 1 и 5, член 20 став 3, член 21 ставови 2 и 3, член 22, член 22-а став 2, член 23 став 2, член 24 став 3, член 26 ставови 1, 2, 3 и 4, член 26-а, член 27 ставови 1 и 2, член 28 став 1, член 29 ставови 1, 2 и 3, член 30, член 31 ставови 1, 3 и 7, член 34, член 35 став 1, член 36 ставови 2 и 3, член 36-а став 1 точка 4, член 37 ставови 1, 3, 4 и 5, член 38 став 1 точки 1 и 5, член 39 став 1 точки 1 и 5, член 40 ставови 2 и 3, член 41 ставови 1 и 2, член 42 ставови 2 и 4, член 43, член 45 ставови 1, 2 и 3, член 46 став 1 и член 46-а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

**Член 2**

Во член 48-б во ставот 1 по зборот „решение“ се додаваат зборовите: „изрекува опомена и“.

**Член 3**

Во членот 49 по зборот „инспекторот“ се додаваат зборовите: „може да донесе решение со кое“.

**Член 4**

Во членовите 51 став 5, 54 став 1 и 55 став 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

**Член 5**

Членот 56 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе се изрече на правно лице резидент или нерезидент, ако:

1) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Централниот регистар во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за стекнување на директната инвестиција во странство (член 7 став 2);

2) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Централниот регистар во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за склучување на директната инвестиција во Република Северна Македонија (член 8 став 2);

3) изврши пренос на добивката и финансиските средства добиени со отуѓување и продажба на сопственички дел од директната инвестиција, како и пренос на остатокот од ликвидациона маса спротивно на овој закон (член 9);

4) издавањето и воведувањето домашни хартии од вредност во странство претходно не го пријави кај Комисијата за хартии од вредност (член 13 став 1);

5) за извршените вложувања на резидентот во хартии од вредност во странство, како и за измена на овие вложувања и нивно отуѓување редовно не доставува извештај до Народната банка на Република Северна Македонија (член 14 ставови 2 и 3) и

6) за вложувањата на нерезидентите во хартии од вредност во Република Северна Македонија и за измените на истите, вклучувајќи и нивно отуѓување, не доставува редовно извештај до Народната банка на Република Северна Македонија согласно со овој закон (член 16 став 2).

Глоба до трикратен износ од ставот 1 на овој член ќе се изрече за прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент.

Глоба до двоен износ од ставот 3 на овој член ќе се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 50 до 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

Глоба до двоен износ од ставот 5 на овој член ќе се изрече за прекршок на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикал поголема имотна штета.“

**Член 6**

Членот 56-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 6.000 до 8.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе се изрече на правно лице резидент или нерезидент, ако:

1) врши плаќања или наплата во девизи за извршување на договорите меѓу резиденти и врши наплата или исплата во ефективни странски пари меѓу резиденти спротивно на овој закон (член 4 ставови 1, 5, 6 и 7);

2) држи платежни средства или девизни влогови кај институции кои немаат овластувања согласно со законот за банките (член 4 став 2);

3) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во странство не го врши преку овластен учесник или преку овластен учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност (член 14 став 1);

4) издава и воведува странски хартии од вредност во Република Северна Македонија без одобрение од Комисијата за хартии од вредност (член 15 став 1);

5) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во Република Северна Македонија не го врши преку овластен учесник (член 16 став 1);

6) за трансакциите во странство со документи за удел на инвестиционите фондови кои се резиденти не постапува согласно со одредбите од членот 13 од овој закон (член 18);

7) за трансакциите со документи за удел на инвестиционите фондови кои се нерезиденти не постапува согласно со одредбите од членот 15 од овој закон (член 19);

8) кредитните работи со странство ги врши спротивно на начинот пропишан со овој закон (член 20);

9) на резидент му одобрува кредити во девизи спротивно на одредбите од овој закон (член 21 став 1);

10) склучува кредитни работи во девизи спротивно на условите утврдени од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (член 21 став 3);

11) резидент отвора и има сметка во странство спротивно на условите од овој закон (член 23);

12) отвора и води сметка на нерезиденти во странска валута и во денари во спротивност со одредбите од овој закон (член 24 став 1);

13) при отворање на сметка не го утврди идентитетот на нерезидентот (член 24 став 2);

14) врши трансфер врз основа на склучени договори за осигурување на живот и осигурување на кредити во спротивност со законските прописи (член 25);

15) платниот промет со странство го вршат спротивно на начинот утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (член 26);

16) врши плаќање и наплата на ефективни странски пари во трансакции со нерезиденти спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република Северна Македонија (член 27);

17) врши плаќања и трансфер на средства врз основа на капитални трансакции во спротивност со одредбите од овој закон (член 28);

18) врши трансфер на хартии од вредност во странство надвор од случаите утврдени со овој закон (член 30);

19) врши трансакции на купување и продавање на странски платежни средства со субјекти кои за вршење на такви работи немаат добиено одобренија од Народната банка на Република Северна Македонија (член 31 став 3);

20) купува и продава странски платежни средства на девизниот пазар спротивно на одредбите од овој закон (член 31 став 4);

21) за вршењето на својата дејност купува или продава странски платежни средства од менувачница спротивно од овој закон (член 31 став 6);

22) употребата на средните курсеви од курсната листа на Народната банка на Република Северна Македонија е во спротивност со одредбите од овој закон (член 35 став 1);

23) врши менувачки работи без добиено овластување од Народната банка на Република Северна Македонија (член 36 став 2);

24) врши менувачки работи спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република Северна Македонија (член 36 став 3);

25) вложува и тргува со инвестициско злато спротивно на членот 22-а од овој закон;

26) не овозможува непречено вршење на инспекцискиот надзор, увид во работењето и на негово барање не му ја стави на располагање или доставува целата потребна документација или податоци (член 47) и

27) не го изврши решението на инспекторот (член 48-б).

Глоба до петкратен износ од ставот 1 на овој член ќе се изрече за прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент.

Глоба до двоен износ од ставот 3 на овој член ќе се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

Глоба до двоен износ од ставот 5 на овој член ќе се изрече за прекршок на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Покрај глобата за прекршоците од ставот 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од три месеци до една година.

Покрај глобата за прекршоците од ставот 1 на овој член, на физичко лице, односно трговец поединец ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до шест месеци.

#### Член 7

Во член 56-б во ставот 1 воведната реченица се менува и гласи:

„Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе се изрече на правно лице резидент или нерезидент, ако:“.

Во точката 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 50 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент.“.

Во ставот 3 зборовите: „400 до 600“ се заменуваат со зборовите: „50 до 200“, а по зборовите: „изрече на“ се додаваат зборовите: „трговец поединец, односно на“.

#### Член 8

По членот 56-б се додаваат два нови члена 56-в и 56-г, кои гласат:

##### „Член 56-в

Глоба во износ од 50 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице резидент или нерезидент ако внесува или изнесува ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато, спротивно на условите утврдени од Владата на Република Северна Македонија и Народната банка на Република Северна Македонија, а ефективните домашни или странски пари и/или чекови и/или монетарно злато кои се предмет на прекршок се во противвредност до 20.000 евра (член 29).

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице резидент или нерезидент за прекршокот од ставот 1 на овој член, ако ефективните домашни и странски пари и/или чекови и/или монетарно злато кои се предмет на прекршок се во противвредност над 20.000 евра.



За прекршоците од ставовите 1 и 2 на овој член кои се сторени од користољубие, особено кога предметот на прекршок е кривен, на сторителот на прекршок може да му се изрече глоба до десеткратен износ од износот на максимално пропишаната глоба за сторениот прекршок.

#### Член 56-г

Глоба за прекршок во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец, од 100 до 500 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 300 до 1.000 евра денарска противвредност за среден трговец и од 300 до 1.000 евра денарска противвредност за голем трговец, ако при постапката на царинење царинската вредност не ја утврди во согласност со членот 43 од Царинскиот закон (член 35 став 2).

Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правното лице или на физичкото лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

#### Член 9

Во член 57 ставот 1 се брише.

Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: „56 и 56-а“ се заменуваат со зборовите: „56, 56-а, 56-в и 56-г“.

Во ставот 3 кој станува став 2, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно на најмалку 20% од непријавените ефективни домашни и странски пари или чекови, доколку го докаже нивното потекло со презентирање на доказ дека се подигнати од банка или менувачница, а мотивите или другите околности под кои прекршокот е извршен укажуваат дека не е оправдано предметот да се одземе во целост.“.

Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „56-а став 1 точки 22“ се заменуваат со зборовите: „56-в“.

#### Член 10

Членот 57-а се брише.

#### Член 11

Членот 57-б се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 56, 56-а, 56-б и 56-в став 2 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

За прекршоците утврдени во членот 56-в став 1 и членот 56-г од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Царинска управа.“.

#### Член 12

Во член 57-г во ставот 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Ставот 2 се брише.

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 2, 3, 4 и 5.

#### Член 13

Членот 57-д се менува и гласи:

„Пред поведување на прекршочната постапка за прекршоците утврдени во членовите 56 став 1 точки 1, 2, 3, 4 и 5, 56-а став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 и 27 и член 56-б став 1 точки 1, 2, 3 и 4 од овој закон, овластеното службено лице во Министерството за финансии – Државниот девизен инспекторат на сторителот на прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.“

Пред поведување на прекршочната постапка за прекршоците утврдени во членовите 56 став 1 точка 6, 56-а став 1 точки 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 и 24 и член 56-б став 1 точка 5 од овој закон, овластеното

службено лице во Народната банка на Република Северна Македонија на сторителот на прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.

Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставовите 1 и 2 на овој член ги пропишува министерот за финансии.“.

#### Член 14

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

#### „Член 58-а

Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат две години од денот кога е сторен прекршокот.

За прекршоците од членовите 56-в и 56-г од овој закон, прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат четири години од денот кога е сторен прекршокот.“.

#### Член 15

Во членот 59-а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

#### Член 16

Подзаконскиот акт предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 17

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 52/2003, 51/2002, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16).

#### Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

### L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË PUNËS DEVIZORE

#### Neni 1

Në Ligjin e Punës Devizore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 34/2001, 49/2001, 103/2001, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13 97/15, 153/15 dhe 23/16) në nenin 1 paragrafi 1, pika 1, nenin 2 paragrafi 2, pikat 1, 2, 4, 5, 6 dhe 7, paragrafi 17, pikat 2 dhe 4 dhe paragrafët 24, 25, 26 dhe 27, nenin 4 paragrafët 2, 3 dhe 4, nenin 5, nenin 7 paragrafi 2, nenin 8 paragrafët 1, 2, 3, 4 dhe 5, nenin 9, nenin 11 paragrafi 2, nenin 12 paragrafët 1, 2, 3 dhe 4, nenin 13 paragrafi 1, nenin 14 paragrafët 2, 3 dhe 5, nenin 15 paragrafët 1, 3 dhe 4, nenin 16 paragrafët 1, 2 dhe 3, nenin 18 paragrafët 1 dhe 4, nenin 19 paragrafët 1 dhe 5, nenin 20 paragrafi 3, nenin 21 paragrafët 2 dhe 3, nenin 22, nenin 22-a paragrafi 2, nenin 23 paragrafi 2, nenin 24 paragrafi 3, nenin 26 paragrafët 1, 2, 3 dhe 4, nenin 26-a, nenin 27 paragrafët 1 dhe 2, nenin 28 paragrafi 1, nenin 29 paragrafët 1, 2 dhe 3, nenin 30, nenin 31 paragrafët 1, 3 dhe 7, nenin 34, nenin 35 paragrafi 1, nenin 36 paragrafi 2 dhe 3, nenin 36-a paragrafi 1 pika 4, nenin 37 paragrafët 1,

3, 4 dhe 5, nenin 38 paragrafi 1 pikat 1 dhe 5, nenin 39 paragrafi 1 pikat 1 dhe 5, nenin 40 paragrafët 2 dhe 3, nenin 41 paragrafët 1 dhe 2, nenin 42 paragrafët 2 dhe 4, neni n 43, nenin 45 paragrafët 1, 2 dhe 3, nenin 46 paragrafi 1 dhe nenin 46-a, fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

#### Neni 2

Në nenin 48-b paragrafi 1, pas fjalës "aktvendim" shtohen fjalët: "shqipton vërejtje dhe".

#### Neni 3

Në nenin 49, pas fjalës "inspektori" shtohen fjalët: "mund të miratojë aktvendim me të cilin".

#### Neni 4

Në nenet 51 paragrafi 5, 54 paragrafi 1 dhe 55, fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

#### Neni 5

Neni 56 ndryshon si më poshtë:

"Gjobë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë denari për tregtar mikro, nga 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël; nga 1.000 deri 3.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të mesëm dhe nga 3.000 dhe 5.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të madh do t'i shqiptohet personit juridik banues ose jobanues, nëse:

1) nuk e paraqet investimin dhe çdo ndryshim të mëtutjeshëm të investimit në Regjistrin Qendror në afatin e përcaktuar nga lidhja e transaksionit kapital i cili është bazë ligjore për të fituar investimin e drejtpërdrejtë jashtë vendit (neni 7 paragrafi 2);

2) nuk e paraqet investimin dhe çdo ndryshim të mëtutjeshëm të investimit në Regjistrin Qendror në afatin e përcaktuar nga lidhja e transaksionit kapital i cili është bazë juridike për të fituar investimin e drejtpërdrejtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (neni 8 paragrafi 2);

3) bën transferimin e fitimit dhe mjeteve financiare të marra nga tjetërsimi i shitjes së pjesës pronësore në investimin e drejtpërdrejtë, si dhe bartjen e pjesës tjetër të masës së likuidimit në kundërshtim me këtë ligj (neni 9);

4) lëshimin dhe futjen e letrave me vlerë të vendit jashtë vendit paraprakisht nuk i paraqet te Komisioni i Letrave me Vlerë (neni 13 paragrafi 1);

5) për investimet e kryera të banuesit në letra me vlerë jashtë vendit, si dhe modifikimin e këtyre investimeve dhe tjetërsimin e tyre nuk dërgon raport rregullisht në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 14 paragrafët 2 dhe 3) dhe

6) për investimet e jobanuesve në letra me vlerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për ndryshimet e të njëjtave, përfshirë edhe tjetërsimin e tyre, nuk dërgon raport të rregullt në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtim me këtë ligj (neni 16 paragrafi 2).

Gjobë në shumë të trefishtë të paragrafit 1 të këtij neni do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik banues ose jobanues, nëse kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni e ka kryer nga lakmia ose me të njëjtën ka shkaktuar dëm të madh pronësor.

Gjobë në shumë prej 100 deri 400 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni përgjegjësit në personin juridik banues ose jobanues.

Gjobë në shumë të dyfishtë të paragrafit 3 të këtij neni do t'i shqiptohet për kundërvajtje përgjegjësit në personin juridik banues ose jobanues, nëse kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni e ka kryer nga lakmia ose me të njëjtën ka shkaktuar dëm të madh pronësor.

Gjobë në shumë prej 50 deri 200 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit fizik, përkatësisht tregtarit individ ose banuesit për kundërvajtjen e kryer të paragrafit 1 të këtij neni.

Gjobë deri në shumë të dyfishtë të paragrafit 5 të këtij neni do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, përkatësisht tregtarit individ banues ose jobanues, nëse kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni e ka kryer nga lakmia ose me të njëjtën ka shkaktuar dëm të madh pronësor."

#### Neni 6

Paragrafi 56-a ndryshon si më poshtë:

"Gjobë në shumë prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar mikro, prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël; prej 4.000 deri 6.000 euro në kundërvlerë në denar për tregtar të mesëm dhe prej 6.000 dhe 8.000 euro në kundërvlerë me denarë për tregtar të madh do t'i shqiptohet personit juridik banues ose jobanues, nëse:

1) bën pagesa ose pagesë në deviza për realizimin e marrëveshjeve ndërmjet banuesve dhe bën pagesë ose pagesë në para të huaja efektive ndërmjet banuesve në kundërshtim me këtë ligj (neni 4 paragrafët 1, 5, 6 dhe 7);

2) mban mjete pagesore ose investime devizore në institucionet të cilat nuk kanë autorizime në pajtim me Ligjin e Bankave (neni 4 paragrafi 2);

3) regjistrimin, pagesën dhe tregtinë me letra me vlerë jashtë vendit nuk e kryen përmes pjesëmarrësit të autorizuar ose përmes pjesëmarrësit të autorizuar të bankës së huaj ose tregut të organizuar të letrave me vlerë (neni 14 paragrafi 1);

4) lëshon dhe fut letra të huaja me vlerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut pa leje nga Komisioni për Letra me Vlerë (neni 15 paragrafi 1);

5) regjistrimin, pagesën dhe tregtinë me letra me vlerë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk i kryen përmes pjesëmarrësit të autorizuar (neni 16 paragrafi 1);

6) për transaksionet jashtë vendit me dokumente për aksione të fondeve të investimit që janë banuesë nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 13 të këtij ligji (neni 18);

7) për transaksionet me dokumente për aksione të fondeve të investimit që janë jobanuese nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 15 të këtij ligji (neni 19);

8) punët kreditore me vendet e huaja i kryen në kundërshtim me mënyrën e përcaktuar me këtë ligj (neni 20);

9) banuesit i miraton kredi në deviza në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 21 paragrafi 1);

10) lidh punë kreditore në deviza në kundërshtim me kushtet e përcaktuara nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 21 paragrafi 3);

11) banuesi hap dhe ka llogari jashtë vendit në kundërshtim me kushtet e këtij ligji (neni 23);

12) hap dhe mban llogari të jobanuesve në valutë të huaj dhe në denarë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 24 paragrafi 1);

13) gjatë hapjes së llogarisë nuk e përcakton identitetin e jobanuesit (neni 24 paragrafi 2);

14) bën transfer në bazë të marrëveshjeve të lidhura për sigurim jetësor dhe sigurimin e kredive në kundërshtim me rregullat ligjore (neni 25);

15) qarkullimin pagesor me vendet e huaja e kryejnë në kundërshtim me mënyrën e përcaktuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 26);

16) bën pagesë dhe pagesë të parave të huaja efektive në transaksione me jobanuesë në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 27);

17) bën pagesa dhe transfere të mjeteve në bazë të transaksioneve kapitale në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 28);

18) kryen transfer të letrave me vlerë jashtë vendit jashtë rasteve të përcaktuara me këtë ligj (neni 30);

19) kryen transaksione në blerjen dhe shitjen e mjeteve të huaja pagesore me subjektet të cilat për kryerjen e atyre punëve nuk kanë marrë leje nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 31 paragrafi 3);

20) blen dhe shet mjete të huaja pagesore në tregun devizor në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 31 paragrafi 4);

21) për kryerjen e veprimtarisë së vet blen ose shet mjete të huaja pagesore nga këmbimorja në kundërshtim me këtë ligj (neni 31 paragrafi 6);

22) përdorimi i kurseve të listës së kursit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut është në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji (neni 35 paragrafi 1);

23) kryen punë këmbimi pa marrë autorizim nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 36 paragrafi 2);

24) kryen punë këmbimi në kundërshtim me mënyrën dhe kushtet e përcaktuara nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni 36 paragrafi 3);

25) investon dhe bën tregti me ar investues në kundërshtim me nenin 22-a të këtij ligji;

26) nuk mundëson kryerje pa pengesë të mbikëqyrjes inspektuese, mbikëqyrjes mbi punën dhe me kërkesë të tij nuk ia vë në dispozicion ose nuk ia dërgon gjithë dokumentacionin ose të dhënat e nevojshme (neni 47) dhe;

27) nuk e zbaton aktvendimin e inspektorit (neni 48-b).

Gjohë deri në shumë të pesëfishtë të paragrafit 1 të këtij neni do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik banues ose jobanues, nëse kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni e ka kryer nga lakmia ose me të njëjtën ka shkaktuar dëm të madh pronësor.

Gjohë deri në shumë prej 300 deri 500 euro në kundërvlerë denari do ti shqiptohet për kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni përgjegjësit në personin juridik banues ose jobanues.

Gjohë deri në shumë të dyfishtë të paragrafit 3 të këtij neni do t'i shqiptohet për kundërvajtje përgjegjësit në personin juridik banues ose jobanues, nëse kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni e ka kryer nga lakmia ose me të njëjtën ka shkaktuar dëm të madh pronësor.

Gjohë në shumë prej 100 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit fizik, përkatësisht tregtarit individ ose banuesit për kundërvajtjen e kryer të paragrafit 1 të këtij neni.

Gjohë deri në shumë të dyfishtë të paragrafit 5 të këtij neni do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, përkatësisht tregtarit individ banues ose jo banues, nëse kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni e ka kryer nga lakmia ose me të njëjtën ka shkaktuar dëm të madh pronësor.

Përveç gjohës për kundërvajtjet të paragrafit 1 të këtij neni, personit juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim i kryerjes së veprimtarisë në kohëzgjatje prej tre muaj deri një vit.

Përveç gjohës për kundërvajtjet të paragrafit 1 të këtij neni, personit fizik, përkatësisht tregtarit individ do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës, ndalim i ushtrimit të detyrës në kohëzgjatje deri gjashtë muaj. “

#### Neni 7

Në nenin 56-b paragrafi 1, fjalja hyrëse ndryshon si më poshtë:

"Gjohë në shumë prej 200 deri 500 euro në kundërvlerë denari për tregtar mikro, prej 500 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël; prej 1.000 deri 2.000 euro në kundërvlerë në denar për tregtar të mesëm

dhe prej 2.000 dhe 3.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të madh do t'i shqiptohet personit juridik banues ose jobanues, nëse:

Në pikën 2, fjalët: "Republika e Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Republika e Maqedonisë së Veriut".

Paragrafi (2) ndryshon si më poshtë:

"Gjohë në shumë prej 50 deri 300 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni përgjegjësit në personin juridik banues ose jobanues. “

Në paragrafin 3, fjalët: "400 deri 600", zëvendësohen me fjalët: "50 deri 200" ndërsa pas fjalëve: "i shqipton" shtohen fjalët: "tregtar individ, përkatësisht".

#### Neni 8

Pas nenit 56-b shtohen dy nene të reja 56-c dhe 56-ç si më poshtë:

#### “Neni 56-c

Gjohë në shumë prej 50 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit fizik banues ose jobanues nëse fut ose nxjerr para efektive të vendit ose të huaja, çeqe dhe ar monetar, në kundërshtim me kushtet e përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe para vendase ose të huaja dhe / ose çeqe dhe / ose ar monetar që janë lëndë e kundërvajtjes janë në kundërvlerë deri 20.000 euro (neni 29).

Gjohë në shumë prej 250 deri 500 euro në kundërvlerë në vlerë do t'i shqiptohet personit fizik banues ose jobanues për kundërvajtjen e paragrafit 1 të këtij neni, nëse paratë efektive vendase dhe të huaja dhe / ose çequet dhe / ose arin monetar që janë lëndë e kundërvajtjes janë në kundërvlerë mbi 20.000 euro.

Për kundërvajtjet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni të kryera nga lakmia, veçanërisht kur lënda e kundërvajtjes fshihet, kryerësit të kundërvajtjes mund ti shqiptohet gjohë deri dhjetëfish të shumës së gjohës së parashikuar maksimale për kundërvajtjen e kryer.

#### Neni 56-ç

Gjohë për kundërvajtje në shumë prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet personit juridik tregtar mikro; prej 100 deri 500 euro në kundërvlerë denari për tregtar të vogël; prej 300 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtar të mesëm dhe prej 3.000 deri 1.000 euro në kundërvlerë denari për tregtarin e madh, nëse gjatë procedurës së doganimit vlerën doganore nuk e përcakton në pajtim me nenin 43 të Ligjit të Doganave (neni 35 paragrafi 2).

Gjohë në shumë prej 50 deri 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet përgjegjësit në personin juridik ose personin fizik për kundërvajtjen e kryer të paragrafit 1 të këtij neni.”

#### Neni 9

Në nenin 57, paragrafi 1 fshihet.

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 1, fjalët: “56 dhe 56-a” zëvendësohen me fjalët: “56, 56-a, 56-c dhe 56-ç”.

Në paragrafin 3 i cili bëhet paragrafi 2, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “përkatësisht së paku 20% të parave ose të çeqeve të padeklaruar efektive vendase dhe të huaja, nëse e dëshmon origjinën e tyre duke prezantuar dëshmi që ato janë ngritur nga banka ose zyra e shkëmbimit dhe motivet ose rrethanat e tjera nën të cilat është kryer vepra penale tregojnë se nuk është e justifikueshme marrja e çështjes në tërësi.”

Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3 fjalët: “56-a paragrafi 1 pikat 22” zëvendësohen me fjalët: “56-c”.

#### Neni 10

Neni 57-a fshihet.

## Neni 11

Neni 57-b ndryshon si më poshtë:

“Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 56, 56-a, 56-b dhe 56-c paragrafi 2 të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion për kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.

Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenin 56-c paragrafi 1 dhe neni 56-ç të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksion për kundërvajtje shqipton Drejtoria e Doganave.

## Neni 12

Në nenin 57-g paragrafi 1, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

Paragrafi 2 fshihet.

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 2, 3, 4 dhe 5.

## Neni 13

Neni 57-d ndryshon si më poshtë:

“Para ngritjes së procedurës kundërvajtëse për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 56 paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5, 56-a paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 dhe 27 dhe neni 56-b paragrafi 1 pikat 1, 2, 3 dhe 4 të këtij ligji, zyrtari i autorizuar në Ministrinë e Financave - Inspektorati Shtetëror i Devizave kryerësit të kundërvajtjes i jep propozim për zgjidhje duke lëshuar urdhërpagesë kundërvajtëse, në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjeve.

Para ngritjes së procedurës kundërvajtëse për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 56 paragrafi 1 pikat 6, 56-a paragrafi 1 pikat 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 dhe 24 dhe neni 56-b paragrafi 1 pikat 5 të këtij ligji, zyrtari i autorizuar në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut kryerësit të kundërvajtjes i jep propozim për zgjidhje duke lëshuar urdhërpagesë kundërvajtëse, në përputhje me Ligjin e Kundërvajtjeve.

Zyrtarët e autorizuar janë të detyruar të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatit e procedurave të ngritura.

Të dhënat personale të paragrafit 3 të këtij neni ruhen pesë vjet nga regjistrimi në evidencë.

Ministri i Financave e përcakton formën dhe përmbajtjen urdhërpagesës kundërvajtëse të paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni.”

## Neni 14

Pas nenit 58 shtohet nen i ri 58-a si më poshtë:

## “Neni 58-a

Procedurë për kundërvajtje nuk mund të ngrihet e as të mbahet nëse kalojnë dy vjet nga kryerja e kundërvajtjes.

Për kundërvajtjet e neneve 56-c dhe 56-ç të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje nuk mund të ngrihet as të mbahet nëse kalojnë katër vjet nga kryerja e kundërvajtjes.

## Neni 15

Në nenin 59-a, fjalët: “Republika e Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Republika e Maqedonisë së Veriut”.

## Neni 16

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi të këtij ligji.

## Neni 17

Procedurat e filluara kundërvajtëse nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin e Punës Devizore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 34/2001, 49/2001, 103/2001, 32/2003, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 dhe 23/16).

## Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## 1755.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 18 мај 2021 година.

Бр. 08-2424/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Република  
Северна Македонија,  
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Северна Македонија,  
м-р Talat Xhaferi, с.р.

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

## Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” број 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 108/19 и 275/19), во член 174 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Министерството може да го прекине договорот за вработување на работник - жена на нејзино барање и со навршување на 38 години пензиски стаж, без оглед на нејзините години на возраст.“

Ставовите (2), (3) и (4) кои стануваат ставови (3), (4) и (5) се бришат.

Во ставот (5) кој станува став (3) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (2)“.

Во ставот (6) кој станува став (4) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“, а по зборовите: „на овој член“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во зависност од исполнетиот пензиски стаж во Министерството, кој не може да биде пократок од 35 години за жени и 37 години за мажи, така што пензиската основица ќе се намали за 0,5 % за секоја година пензиски стаж пократок од 40 години“.

Во ставот (7) кој станува став (5) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4)“.

## Член 2

Договорите за вработување на работниците во Министерството продолжени врз основа на писмена изјава согласно со членот 174 став (2) од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” број 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 108/19 и 275/19) продолжуваат да важат до истекот на времето за кое се продолжени, а најдоцна до 30 јуни 2022 година.

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË PUNËVE TË BRENDSHME

## Neni 1

Në Ligjin e Punëve të Brendshme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 42/14, 116/14, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16, 21/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 108/19 dhe 275/19), në nenin 174, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, ministria mund ta ndërprejë marrëveshjen për punësim të punëtorit – femër me kërkesë të saj dhe me plotësimin e 38 vjetëve stazh pensional, pa marrë parasysh moshën e saj”.

Paragrafët (2), (3) dhe (4) të cilët bëhen paragrafët (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Në paragrafin (5) i cili bëhet paragrafi (3) fjalët: “paragrafi (1)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafët (1) dhe (2)”.

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragrafi (4) fjalët: “paragrafi (5)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (3)”, ndërsa pas fjalëve “të këtij neni” pika zëvendësohet me presje dhe fjalët: “në varësi të stazhit pensional të përmbushur në ministri, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 35 vjet për femra dhe 37 vjet për meshkuj, ashtu që baza e pensionit do të zvogëlohet për 0.5% për çdo vit të stazhit pensional më të shkurtër se 40 vjet”.

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragrafi (5) fjalët: “paragrafi (6)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (4)”.

## Neni 2

Marrëveshjet për punësim të punëtorëve në ministri, të vazhduara në bazë të deklaratës me shkrim në përputhje me nenin 174 paragrafi (2) të Ligjit të Punëve të Brendshme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 42/14, 116/14, 33/15, 33/15, 5/16, 127/16, 142/16, 190/16, 21/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 108/19 dhe 275/19), vazhdojnë të vlejñe deri në kalimin e kohës për të cilën janë vazhduar, më së voni deri më 30 qershor 2022.

## Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## 1756.

Врз основа на членот 41-а став 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 мај 2021 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „ALTEA“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во меѓународната операција на Европската Унија „ALTEA“ во Босна и Херцеговина, се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република

Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата) за период од 6 (шест) месеци, сметано од јуни до декември 2021 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата за учество во меѓународната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учество во меѓународната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2405/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

Në bazë të nenit 41 – a paragrafi 1 të Ligjit të Mbrojtjes („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 18 maj viti 2021, mori

## V E N D I M PËR DËRGIMIN E PJESËTARIT TË ARMATËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT QË TË MARRË PJESË NË OPERACIONIN NËRDKOMBËTAR TË BASHKIMIT EUROPIAN “ALTEA” NË BOSNJË DHE HERCEGOVINË

1. Një pjesëtar i Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: Armata) dërgohen që të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Europian „ALTEA” në Bosnjë dhe Hercegovinë për një periudhë prej 6 (gjashhtë) muajsh, llogaritur nga qershori deri në dhjetor të vitit 2021.

2. Shpenzimet financiare për transport, roga dhe kompensime të rrogave dhe shpenzimet logjistike të pjesëtarit të Armatës që të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar i siguron Ministria e Mbrojtjes.

3. Përgatitjet dhe organizimin e pjesëtarit të Armatës që të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar i kryen Ministria e Mbrojtjes.

4. Ky vendim hyn në fuqi një ditë pas botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

## KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08-2405/1  
18 maj 2021 viti  
Shkup

Kryetari i Kuvendit të  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
m-р **Talat Xhaferi**, d.v.

## 1757.

Врз основа на членот 41-а став 1 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 42/20), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 мај 2021 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „EUTM RCA“ ВО ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА**

1. За учество во меѓународната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централноафриканската Република се испраќаат 2 (двајца) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), за период од 6 (шест) месеци, сметано од јуни до декември 2021 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадниците на Армијата за учество во меѓународната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во меѓународната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2406/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Талат Џафери**, с.р.

Нë базë тë nenit 41 – а параграфи 1 тë Ligjit тë Mbrojtjes (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 dhe 215/15 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 42/20), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 18 maj viti 2021, mori

## V E N D I M

**PËR DËRGIMIN E PJESËTARËVE TË ARMATËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT QË TË MARRIN PJESË NË OPERACIONIN NDËRKOMBËTAR TË BASHKIMIT EUROPIAN “EUTM RCA” NË REPUBLIKËN E AFRIKËS QENDRORE**

1. Dy pjesëtarë të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejme: Armata) dërgohen që të marrin pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Europian “EUTM RCA” në Republikën e Afrikës Qendrore për një periudhë prej 6 (gjashtë) muajsh, llogaritur nga qershori deri në dhjetor të vitit 2021.

2. Shpenzimet financiare për transport, rroga dhe kompensime të rrogave dhe shpenzimet logjistike të pjesëtarëve të Armatës që të marrin pjesë në operacionin ndërkombëtar, i siguron Ministria e Mbrojtjes.

3. Përgatitjet dhe organizimin e pjesëtarëve të Armatës që të marrin pjesë në operacionin ndërkombëtar i kryen Ministria e Mbrojtjes.

4. Ky vendim hyn në fuqi një ditë pas botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

**KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT**

Nr. 08-2406/1  
18 maj 2021 viti  
Shkup

Kryetari i Kuvendit të  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

## 1758.

Врз основа на членот 18 став (1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ број 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 96/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 мај 2021 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија се именува Лирим Сулејмани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2408/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Талат Џафери**, с.р.

Në bazë të nenit 18, paragrafi (1) të Ligjit të Energjetikës\* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 96/19), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 18 maj 2021, miratoi

## V E N D I M

**PËR EMËRIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT RREGULLATOR TË ENERGETIKËS DHE TË SHËRBIMEVE TË UJIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT**

1. Anëtar i Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, emërohet Lirim Sulejmani.

2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërsa do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

**KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT**

Nr. 08-2408/1  
18 maj 2021 viti  
Shkup

Kryetari i Kuvendit të  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

## 1759.

Врз основа на членот 154 став (8) алинеја 1 и став (9) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и 275/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 мај 2021 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО**

I. На Наташа Јанковска и престанува мандатот на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2409/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Претседател на Собранието  
на Република Северна  
Македонија,  
м-р **Талат Џафери**, с.р.

Në bazë të nenit 154 paragrafi (8) nënparagrafi 1 dhe paragrafi (9) të Ligjit të Drejtësisë për Fëmijë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 148/13 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 152/19 dhe 275/19), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 18 maj 2021 viti, miratoi

#### V E N D I M PËR NDËRPRERJE TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT SHETËTOR TË PARANDALIMIT TË KUNDËRVAJTJES SË FËMIJËVE

I. Natasha Jankovskës i ndërpritet mandati si anëtare e Këshillit Shtetëror të Parandalimit të Kundërvajtjes së Fëmijëve.

II. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërkaq do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

#### KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08-2409/1  
18 maj 2021 viti  
Shkup

Kryetari i Kuvendit të  
Republikës së Maqedonisë së Veriut  
m-r **Talat Xhaferi**, d.v.

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

##### 1760.

Врз основа на член 100 и член 102 став 1 точка 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019, 180/2019, 275/2019 и 77/2021) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Бесим Зекири се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје, поради постоене на состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-4380/2  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби**, с.р.

##### 1761.

Врз основа на член 35 став 2, став 3 и став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013 од 31.5.2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. За вршител на должноста директор на Фондот за иновации и технолошки развој, на предлог на Управниот одбор на Фондот се именува Костадин Петров, досегашен вршител на должноста директор на Фондот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-4780/2  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби**, с.р.

##### 1762.

Врз основа на член 9 од Законот за образование на возрастите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015, 30/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

1. Од должноста член на Советот за образование на возрастите, се разрешува Флорентин Муртези.

2. За член на Советот за образование на возрастите се именува Гала Кузмановски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5200/2  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби**, с.р.

1763.

Врз основа на член 38 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015, 30/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните се разрешува Гала Николиќ.

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните, претставник од Министерството за образование и наука, се именува Нуман Салаи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5201/2  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1764.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) и член 4 од Одлуката за основање на Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/94), Владата на Република Северна Македонија на седницата, одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија се разрешува проф. д-р Димитрије Бужаровски, на негово барање.

2. За член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Северна Македонија се именува м-р Бранка Марковиќ, етномузиколог, уметнички раководител на НУ Ансамбл на народни игри и песни на Република Северна Македонија „Танец“-Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5232/2  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1765.

Врз основа на член 9 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016, 142/2016 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР**

1. Елизабета Наумовска се именува за директор на Државниот испитен центар, досегашен вршител на должноста директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5503/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1766.

Врз основа на член 19 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014, 129/2015, 71/2016, 106/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ**

1. Беким Максоти се именува за директор на Дирекцијата за заштита и спасување, досегашен вршител на должноста директор на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5504/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1767.

Врз основа на член 190 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/2019, 146/2019, 275/2019, 302/2020 и 311/2020) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ**

1. Од должноста членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение, се разрешуваат:

- Душан Стојановски
- Сања Петровска и
- Зоран Костадинов



2. За членови на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение, се именуваат:

- Асип Селим
- Ферик Сулејманов и
- Жанета Косе.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14- 5506/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

**1768.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Сали Салиевски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија – Скопје, се именува Бесмира Ејупи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5508/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

**1769.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС**

1. Орхан Баров се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес, се именува Ивица Лазаров.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5509/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

**1770.**

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО –БЕРЗА – СКОПЈЕ**

1. Ерхан Баки се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро –Берза – Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење Агро –Берза – Скопје, се именува Фазлија Мустафи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5510/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

**1771.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес, се разрешува Фарије Мемедова.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „ЛИСИЧЕ“ – Велес, се именуваат:

- Ерхан Баки
- Наил Мефаилоски

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5511/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

#### 1772.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016, 119/2016, 21/2018, 113/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Тони Демјанов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Северна Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Северна Македонија, се именува Орхан Баров.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5512/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

#### 1773.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД

1. Од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид, се разрешува Емин Џумкар.

2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид, се именува Нецип Ајдар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5513/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

#### 1774.

Врз основа на член 10 и член 17 став 1 алинеја 6 од Законот за основање на Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2003, 161/2009, 171/2010, 41/2014 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија, се разрешува Розита Талевска Христовска.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија, се именува Емин Џумкар.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5514/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

#### 1775.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – ПРОБИШТИП

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип, се разрешува Шенај Османова.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ – Пробиштип, се именува Селајдин Сулејманов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5515/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

#### 1776.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕ-**  
**РИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-**  
**НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ**  
**СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ**

1. Лидија Митревска се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта– Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта– Скопје, се именува Ваљбоне Фазлија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5516/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1777.

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99, 43/2002 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.21/2021) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИ-**  
**НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТ-**  
**ПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА**  
**СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Петар Петровски се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија.

2. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, се именува Илвије Јашари.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5517/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1778.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ**  
**СО ПАСИШТА – СКОПЈЕ**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се разрешува Живка Гуфтева.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта – Скопје, се именува Аљи Алили.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5518/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1779.

Врз основа на член 14 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015, 148/2015 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА**  
**УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УП-**  
**РАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ**

1. Од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се разрешува Зоран Ивковик.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот, се именува Неби Џемали.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5519/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на Претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

1780.

Врз основа на член 12 и 16 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002, 84/2012, 23/2013, 41/2014, 53/2016 и 83/2018) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРО-**  
**ЛА НА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИСКОТО РАБО-**  
**ТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА**  
**НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, се именува Омер Казимоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14-5520/1  
11 мај 2021 година  
Скопје

Прв заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Артан Груби, с.р.**

**1781.**

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015, 53/2016, 83/2018 и 120/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 април 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Стојко Пауновски се разрешува од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5603/1  
27 април 2021 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**1782.**

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 61/2015, 152/2015, 53/2016, 83/2018 и 120/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 мај 2021 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Анета Симеска-Димоска се именува за вршител на должноста директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 14 – 5604/1  
18 мај 2021 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Северна Македонија,  
**Љупчо Николовски, с.р.**

## **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**1783.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 68-а и член 69 став 1 од Законот за здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2021 година, донесе

**ПРАВЛНИК**

### **ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДИЈАЛИЗЕН ТРЕТМАН ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување на договори и начинот на плаќање на здравствени услуги за вршење на хемодијализен третман во специјалистичко-консултативната здравствена заштита во мрежата на здравствени установи, на товар на средствата на Фондот опфатени со задолжително здравствено осигурување (во понатамошен текст: здравствени установи).

**Критериуми за склучување на договор****Член 2**

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица за хемодијализен третман во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Фонд), склучува договори со здравствени установи.

Договорите од став 1 на овој член, се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана, согласно со Законот за здравствената заштита;

2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадар), согласно решението за дозвола за работа на здравствени установи и/или договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи;

3) здравствените услуги на осигурените лица, да ги пружаат лекари специјалисти вработени во здравствената установа, со лиценца за работа;

4) да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;

5) да негува добри деловни односи.

Договорите од став 1 и 2 на овој член, Фондот ги склучува во согласност со мрежата на здравствени установи донесена од Министерство за здравство, а по доставена понуда за склучување на договор од страна на здравствената установа заедно со потребната придружна документација.

**Склучување на договорот****Член 3**

Со договор склучен помеѓу Фондот и здравствената установа во мрежата на здравствени установи за обезбедување и извршување на здравствена услуга - хемодијализен третман на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, се регулираат односите и се утврдува видот и обемот, квалитетот, начинот и роковите за остварување на договорените здравствени услуги, референтни цени, начин и рокови на плаќање, контрола на спроведувањето на договорот, права и обврски на договорните страни, договорни казни и услови за раскинување на договорот, како и други прашања кои се однесуваат за уредување на меѓусебните односи на договорните страни.

Договорот се склучува за период од една или повеќе години. Здравствената установа за целиот период на важење на договорот треба да има важечка лиценца за

вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи, согласно со прописите од областа на здравствената заштита.

Составен дел на договорот се:

- Решението за дозвола за работа на здравствената установа;
- Договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи и
- План на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за секоја тековна година за специјалистичко-консултативни здравствени услуги.

#### **Здравствени услуги за кои се склучува договор**

##### **Член 4**

Како во смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултативната здравствена заштита од Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: закон).

Осигурените лица здравствените услуги од став 1 на овој член, ги остваруваат со упат од избран лекар од примарна здравствена заштита или со упат од лекар специјалист.

##### **Член 5**

Здравствената установа е должна за секој лекар/лекар специјалист да обезбеди факсимил од Фондот, со важност од денот на потпишување на договорот од двете договорни страни.

Лекарот не може да го употребува факсимилот во друга здравствена установа, каде што не е вработен.

#### **II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ**

##### **Утврдување на вкупен годишен надоместок за хемодијализни третмани на осигурените лица на Фондот**

##### **Член 6**

Вкупен годишен надоместок за хемодијализни третмани на осигурените лица на Фондот, за сите здравствени установи кои вршат здравствени услуги од член 2 на овој правилник се утврдува врз основа на Планот и програмата на здравствените услуги на Фондот.

Од вкупниот годишен надоместок ќе бидат платени сите извршени хемодијализни третмани, фактурирани од страна на здравствените установи, кои имаат склучено договор со Фондот за вршење на хемодијализен третман.

Износот на средства од став 1 на овој член се планира врз основа на:

1. Планираните средства за овој вид здравствена услуга од специјалистичко - консултативната здравствена заштита, утврдени во Буџетот на Фондот, според бројот на осигурени лица кои се евидентирани на редовни хемодијализни третмани во соодветните здравствени установи со состојба на први декември претходната година;
2. Број на хемодијализни третмани за странските осигуреници во претходната година;
3. Очекувано зголемување од 5% на број на пациенти на дијализа на годишно ниво;
4. Стандарден број на хемодијализни третмани (3 пати неделно), согласно Упатството за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на лекувањето со дијализа, односно 156 хемодијализни третмани по осигурено лице на годишно ниво;
5. Утврдената референтна цена на хемодијализниот третман.

##### **Член 7**

Од вкупниот надоместок се плаќаат и извршени хемодијализни третмани на странски осигуреници кои привремено престојуваат во Република Северна Македонија.

##### **Индикатори за мерење на успешност на осигурени лица на хемодијализен третман**

##### **Член 8**

За следење на успешноста на работењето во здравствената установа се користат следните индикатори:

I. Индикатори кои се следат на месечно ниво

1. Адекватност на хемодијализниот третман – се одредува со  $eKt/V$  и  $URR$  (%).

Согласно протоколите за хемодијализа, минималните вредности на индикаторите треба да бидат:

-  $eKt/V = 1.20$ ;

-  $URR > 65\%$

2. Одржување на вредностите на хемоглобинот за превенција на анемијата:

Вредностите на хемоглобинот треба да бидат во граници од 105 – 125 g/l.

II. Индикатори кои се следат на годишно ниво

1. Задолжително упатување на вакцинација за Б хепатит

Здравствената установа известувањето за резултатите од извршената работа за наведените индикатори ги доставува до Фондот еднаш во годината, односно по завршување на третиот квартал, со извештаи поодделно по дејности од специјалистичко - консултативна здравствена заштита.

##### **Начин на фактурирање на извршени здравствени услуги**

##### **Член 9**

Здравствените услуги се фактурираат според референтна цена на завршена здравствена епизода на лекување.

Во референтната цена за хемодијализен третман се опфатени сите потребни трошоци за лекови, медицински и друг потрошен материјал, трошоци за задолжителните дијагностички испитувања дефинирани во Упатството за дијализа, кои се потребни за целосно извршување на здравствената услуга, вклучувајќи го и превозот на осигурените лица, согласно Методологија за утврдување на референтните цени, донесена од Управниот одбор на Фондот.

Референтните цени на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна здравствена заштита се утврдуваат со Одлука на Управниот одбор на Фондот.

Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на референтни цени на здравствени услуги за специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита, ќе се применуваат референтните цени утврдени со измените и дополнувањата на Одлуката.

##### **Член 10**

На здравствената установа, за извршените здравствени услуги и се плаќа врз основа на доставена месечна фактура. Фактурирањето се врши за месецот во кој се завршени здравствените услуги.

Фактурираниот месечен износ се намалува за износот на пресметаното учество на осигурените лица (партиципација) во вкупната цена на здравствените услуги.

Здравствената установа до подрачната служба на Фондот доставува фактура за извршени пакети на здравствени услуги по референтна цена за хемодијализен третман.

**Користење на средствата во здравствената установа****Член 11**

Здравствената установа е должна за вршење на здравствените услуги на осигурените лица да обезбеди лекови според Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите, санитарски и други потрошни материјали потребни за целосно завршување на здравствените услуги за одредено заболување согласно медицина базирана на докази.

**Обврски на здравствената установа****Член 12**

Здравствената установа при вршење на хемодијализен третман на осигуреното лице е должна:

1. Да дава препорака за лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, да се почитуваат максимално дозволените количини согласно медицина базирана на докази како и да се почитува режимот на пропишување на лековите;

2. Резултатите од направените биохемиски лабораториски испитувања да бидат во електронска форма софтверски поврзани со Фондот;

3. Да води во електронска форма регистар на осигурени лица кои се на хемодијализен третман во центри-те за дијализа, софтверски поврзани со Фондот;

4. Здравствената установа резултатите од индикаторите за мерење на успешност на лекување на пациенти на хемодијализен третман да ги води во електронска форма;

5. Лекарот специјалист/субспецијалист е должен да ги почитува сите важечки обрасци пропишани од Фондот.

**Член 13**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, освен членот 11 кој ќе отпочне да се применува по создавање на соодветни технички услови за негова реализација.

Бр. 02-5699/7  
6 мај 2021 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
д-р **Ридван Асани**, с.р.

**1784.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 77/2021), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 април 2020 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 47/2014, 98/2014, 106/2018, 203/2018, 20/2019 и 35/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019, 144/2020 и 226/2020), во членот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, по услугата БА16/20 Pro GRP – маркер за ситноклеточен белодробен карцином, се додава следната табела:

| Шифра   | Вид на здравствена услуга | Референтна цена |
|---------|---------------------------|-----------------|
| БА16/21 | Парапротеин               | 1.485           |

Во членот 2, во табелата со поднаслов ПАТОХИСТОЛОГИЈА, по услугата ПХ35 Автоматизирана имунохистохемија со UltraViewDAB/LINK48 пакет до 5 антители, се додава следната табела:

| Шифра | Вид на здравствена услуга       | Референтна цена |
|-------|---------------------------------|-----------------|
| ПХ 36 | Диференцирање на крвна размаска | 560             |

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5699/8  
6 мај 2021 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
д-р **Ридван Асани**, с.р.

**1785.**

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 77/2021), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 април 2021 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ДНЕВНА БОЛНИЦА И БОЛНИЧКИ ДЕН ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 181/2011, 63/2012 и 138/2012 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 144/2020), во член 2 став 1, во табелата, кај услугата со шифра ДС04 – „Болнички ден во стационар со вклучени здравствени услуги и медикаментозна терапија за болни во герентологија“, во колоната 4 бројот „760“ се заменува со бројот „860“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5699/9  
6 мај 2021 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
д-р Ридван Асани, с.р.

## 1786.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 77/2021), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 април 2021 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

## Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија, број 164/2012, 10/2014, 42/2015, 107/2016, 116/2016 и 129/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019 и 226/2020), во членот 2, во табелата, по услугата БЛИ 12 се додава следната табела со поднаслов Пакети на завршени здравствени услуги од болничка з.з. од областа на гастроентерохепатологија:

| Шифра | Вид на здравствена услуга                      | Референтна цена |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|
| БЛГ 1 | Радиофреквентна биполарна аблација на езофагус | 153.870         |

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5699/10  
6 мај 2021 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
д-р Ридван Асани, с.р.

## 1787.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 77/2021), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 април 2021 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ**

## Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015, 42/2015, 107/2016, 61/2017, 190/2017, 106/2018, 129/2018, 203/2018 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 70/2019, 130/2019, 144/2020, 226/2020 и 47/2021), во членот 2, во табелата со поднаслов Пакети на здравствени услуги од областа на хематологија, по услугата со шифра ХЕМ 1 Пост трансплантационо следење (месечно) на трансплантација од несроден донор, се додава следната табела:

| Шифра | Вид на здравствена услуга           | Референтна цена |
|-------|-------------------------------------|-----------------|
| ХЕМ 2 | Специјалистички пакет со фотофереза | 217.400         |

Во членот 2, во табелата со поднаслов Интерна медицина, по услугата со шифра АИМ34 Колоноскопија со анестезија, се додава следната табела:

| Шифра | Вид на здравствена услуга | Референтна цена |
|-------|---------------------------|-----------------|
| АИМ35 | Ехо еластографија         | 1.380           |

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден по денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-5699/11  
6 мај 2021 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
д-р Ридван Асани, с.р.



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

претплатата за 2021 година изнесува 12.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
рок за рекламации: 15 дена.  
жиро-сметка: 300000000188798.  
депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
печат: печатница Напредок ДООЕЛ Тетово.  
ISSN 0354-1622